

**Извештај на независниот ревизор и
Финансиски извештаи за годината што завршува на 31 Декември 2020
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје**



СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	12
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	14
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИКИТЕ ИЗВЕШТАИ	16
ПРИЛОГ 1 ГОДИШНА СМЕТКА	
ПРИЛОГ 2 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ	

Извештај на независниот ревизор

До Акционерите на
УНИКА Лајф АД Скопје

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на УНИКА Лајф АД Скопје („Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2020 година и Извештајот за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 62.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, придружните финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на УНИКА Лајф АД Скопје на ден 31 декември 2020 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2020 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која заврши на 31 декември 2020, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија.

Според наше мислење, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2020 година.



Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Скопје, 28 април 2021 година



Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
 Година што завршува на 31 декември 2020 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		203,739,348	159,483,154
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	181,912,234	146,763,265
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		182,688,961	147,841,681
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		0	0
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		157,854	36,011
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		618,873	1,042,405
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		0	0
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		0	0
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		16,930,283	11,309,149
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		0	0
3. Приходи од камати	216	12	8,867,742	7,074,660
4. Позитивни курсни разлики	217	13	1,131,360	989,458
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	12	37,461	63,537
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	12	839	13,541
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		839	13,541
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
7. Останати приходи од вложувања	223	12	6,892,881	3,167,953
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		0	0
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		0	0
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	5A	4,896,831	1,410,740

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2020 година (продолжува)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		192,082,527	161,835,381
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	6	21,647,052	14,195,537
1. Бруто исплатени штети	228		21,686,800	13,572,223
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		0	0
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		0	0
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		0	0
5. Промени во бруто резервите за штети	232		-39,748	623,314
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		0	0
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		0	0
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	6	65,106,631	58,047,232
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		65,106,631	58,047,232
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		65,106,631	58,106,507
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		0	59,275
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		20,833,104	10,764,815
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		20,833,104	10,764,815
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		427,838	395,264
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		0	0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		427,838	395,264

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
 Година што завршува на 31 декември 2020 година (продолжува)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		73,748,848	67,080,935
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252		54,105,046	43,922,555
1.1 Провизија	253	8	52,319,594	41,920,838
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	9	1,785,452	2,001,717
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		0	0
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		0	0
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		19,643,802	23,158,380
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		2,947,903	1,718,535
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	9	8,263,223	8,337,096
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		5,317,156	5,394,057
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		454,011	495,689
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		2,244,362	2,234,019
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	0
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		247,694	213,331
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	10	795,596	914,007
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	10	7,637,080	12,188,742
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		5,024,076	7,413,006
2.4.2 Материјални трошоци	260б		1,382,685	996,330
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		1,230,319	3,779,406
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		6,556,635	1,911,355
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		0	511,057
2. Трошоци за камати	263		0	0
3. Негативни курсни разлики	264	13	27,201	1,047,149
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265	12	8,310	5,919
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0
6. Останати трошоци од вложувања	270	12	6,521,124	347,230
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		1,333,990	7,238,572
1. Трошоци за превентива	272		0	0
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	11	1,333,990	7,238,572
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	19	1,532,613	-558,501

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2020 година (продолжува)

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	895,816	2,760,172
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	11,656,821	0
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	0	2,352,227
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	1,460,268	55,867
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279	0	0
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	10,196,553	0
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	0	2,408,094

Белешките од 1 до 30 претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
 На 31 декември 2020**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	16	1,091,670	864,219
1. Гудвил	002		0	
2. Останати нематеријални средства	003		1,091,670	864,219
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		575,960,337	505,897,361
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		102,237,010	93,508,333
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	15	82,305,799	73,577,122
1.1 Земјиште	007		0	0
1.2 Градежни објекти	008		82,305,799	73,577,122
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	15	19,931,211	19,931,211
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011		19,931,211	19,931,211
2.3 Останати материјални средства	012			
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		0	0
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	0
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		0	0
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		473,723,327	412,389,028
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	18	171,177,490	139,606,440
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		263,053	3,637,436
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		170,914,437	135,969,004
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		0	0
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
 На 31 декември 2020 (продолжува)**

3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	18А	5,646,124	4,564,258
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		5,646,124	4,564,258
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	17	296,899,713	268,218,330
4.1 Дадени депозити	036		295,586,696	267,027,350
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038		1,313,017	1,190,980
4.4 Останати пласмани	039		0	0
5. Деривативни финансиски инструменти	040		0	0
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		0	0
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		59,275	59,275
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		0	0
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		59,275	59,275
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		0	0
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050	18Б	33,779,626	12,946,522

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
 На 31 декември 2020 (продолжува)**

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		113,983	584,353
1. Одложени даночни средства	052			0
2. Тековни даночни средства	053		113,983	584,353
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		28,610,495	16,571,103
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	19	17,979,816	11,310,647
1. Побарувања од осигуреници	056		17,979,816	11,310,647
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		0	0
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		0	0
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	20	10,630,679	5,260,456
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064			0
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		9,007,724	4,121,738
3. Останати побарувања	066		1,622,955	1,138,718
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		0	0
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		17,888,187	19,070,339
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	15	1,480,978	618,625
1. Опрема	070		1,480,978	618,625
2. Останати материјални средства	071		0	0
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	21	16,407,209	18,350,585
1. Парични средства во банка	073		16,398,222	18,326,247
2. Парични средства во благајна	074		8,987	24,338
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		0	101,129
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		0	290,061
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080		0	0
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		0	290,061
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		0	0
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		657,503,573	556,283,233
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2020 (продолжува)

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	22	196,688,710	186,492,157
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		0	0
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		0	0
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		0	0
1. Законски резерви	096		0	0
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5 Останати резерви	100		0	0
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		0	0
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		29,214,243	26,806,149
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		10,196,553	0
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		0	2,408,094
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		0	0
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	6A	406,365,743	340,679,987
I. Бруто резерви за преносни премии	107		3,397,758	2,778,885
II. Бруто математичка резерва	108		401,755,578	336,648,947
III. Бруто резерви за штети	109		1,212,407	1,252,155
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	6A	33,779,626	12,946,522
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	23	510,064	469,634
1. Резерви за вработени	115		510,064	469,634
2. Останати резерви	116		0	0
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	23	994,185	121,387
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119		994,185	121,387
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	23	19,165,245	15,573,546
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123		0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2020 (продолжува)


II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	115,994	26,092
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	115,994	26,092
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128	0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129	0	0
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	19,049,251	15,547,454
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	18,161,059	13,771,791
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132	0	0
3. Останати обврски	133	888,192	1,775,663
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	0	0
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135	0	0
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S	136	657,503,573	556,283,233
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137	0	0

Белешките од 1 до 30 претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 22 февруари 2021 година.


Потпишано во име на УНИКА Лајф АД, Скопје:

Емил Кратовалиев




Член на УО

Агрон Таири



Член на УО

Александра Шкемби Антоvsка



Претседател на УО



UNIQA
LIFE
Друштво за животна осигурување
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2020 година

Позиција	Број на по	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризационата резерва	Нераспред. доб или пренесена загуба	Добивка (со знак +)/ загуба	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
				1	2	3	4	5					
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	0	0	0	0	0	0			-28,684,340	1,878,191	0
Промена во сметководствените политики	I1	0	0	0	0	0	0	0					0
Исправка на грешки во претходниот период	I2	0	0	0	0	0	0	0					0
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	0	0	0	0	0	0			-28,684,340	1,878,191	188,900,251
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	-2,408,094
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	-2,408,094
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	-1,878,191	0
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IV4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	-1,878,191	0
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,806,149	-2,408,094	186,492,157

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2020 година (продолжува)

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,806,149	-2,408,094	186,492,157
Промена во сметководствените политики	VI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,806,149	-2,408,094	186,492,157
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,553	10,196,553
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,553	10,196,553
Несопственички промени во капиталот	VIII2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	2,408,094	0
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	2,408,094	0
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,214,243	10,196,553	196,688,710

Белешките од 1 до 30 претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2020 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	179,714,692	148,094,408
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	175,340,459	140,643,806
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302		
3. Приливи од учество во надомест на штети	303		
4. Примени камати од работи на осигурување	304		
5. Останати приливи од деловни активности	305	4,374,233	7,450,602
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	92,046,098	80,019,042
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	21,611,268	13,718,665
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308		
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	68,041	9,922
4. Надоместоци и други лични расходи	310	10,212,673	10,141,789
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	51,802,098	42,149,262
6. Платени камати	312	0	
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	3,154,371	3,592,331
8. Останати одливи од редовни активности	314	5,666,714	10,407,073
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	87,668,594	68,075,366
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	0	0
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	73,883,168	370,957,490
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318		
2. Приливи по основ на материјални средства	319		
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320		
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	8,009,394	35,147,441
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	53,747,452	322,781,925
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	7,964,279	3,238,327
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	0	
8. Приливи од камати	325	4,162,043	9,789,797

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2020 година (продолжува)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	164,608,284	435,646,353
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	613,212	242,365
2. Одливи по основ на материјални средства	328	12,153,172	73,731,179
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329		
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	35,513,048	45,969,255
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	113,877,848	311,310,596
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	2,451,004	4,392,958
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	0	
8. Одливи од камати	334	0	
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	90,725,116	64,688,863
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	0	0
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338		0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339		0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340		0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	0	0
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342		0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343		0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344		0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	0	0
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	253,597,860	519,051,898
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	256,654,382	515,665,395
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	0	3,386,503
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	3,056,522	0
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	18,350,585	15,021,773
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	606,105	-57,691
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	16,398,222	18,350,585

Белешките од 1 до 30 претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

1. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на животното осигурување.

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 еур. Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број Уп.18-2 834 од 29.07.2020 година издаде согласност Uniqa Österreich Versicherungen AG со седиште во Виена, ул.Untere Donaustrase 21, преку друштвото Сигал Уника Груп Австрија ш.а Тирана индиректно да стекне квалификувано учество на акции кои претставуваат вкупен кумулативен износ кој надминува 75% од вкупно издадените акции со право на глас во Друштвото за УНИКА АД Скопје. Како резултат на тоа, крајно матично друштво Uniqa Österreich Versicherungen AG. Во претходниот период крајно матично друштво било Уника Инсуранце Гроуп АГ Виена, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул. Илинден бр. 1, 1000 Скопје. На 31 декември 2020 Друштвото има 20 вработени (2019: 19 вработени).

Друштвото врши работи од областа на животното осигурување и тоа: склучување и исполнување на договори за животно осигурување. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на животно осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

4. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со проодуктот се осигурани и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Премијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаѓачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

9. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покритие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хируршки интервенции).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

10. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Членови на Управен одбор и Надзорен одбор

Членовите на Управниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Александра Шкемби, претседател на УО;
- Емил Кратовалиев, член на УО;
- Агрон Таири, претседател на УО;

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на Надзорен Одбор
- Елвис Понари, Член на Надзорен Одбор
- Едвин Хоџај, Член на Надзорен Одбор
- Гералд Мулер, Член на Надзорен Одбор

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен Одбор на 22 февруари 2021 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02,...31/20) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04, ... 290/20), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/11) за изготвување на овие финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11,... 170/19).

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Функционалната валута на Друштвото е македонски денар ("Денар"). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во денари, освен доколку не е наведено поинаку.

2.1 ПРОМЕНА ВО СМЕТКОВОДСТВЕНА РЕГУЛАТИВА

Промена во сметководствената регулатива во текот на 2020 година

Во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризичните категории, според староста на ненаплатените побарувања, а во согласност со Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Службен весник на РСМ 107/20). Оваа класификација е на сила само за изготвувањето на годишните и меѓупериодските финансиски извештаи за 2020 година.

Агенцијата за супервизија на осигурувањето на седницата одржана на 22.12.2020 година усвои измена на Правилникот за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви. Примената на принципите за процена на технички резерви од овој правилник имплицира минимална маргина за неповолни отстапувања и истата како таква треба да биде земена предвид при процената на резервата за неповолни отстапувања. Одредбите на овој правилник не претставуваат егзактни правила, формула или алгоритми туку важни принципи со намера на заштита на јавниот интерес и примената на истите бара во расудувањето корисникот да ја пресретне неизвесноста од примена на несоодветни податоци; методи; несоодветна параметризација на моделите, несоодветни претпоставки и случајни варијации кои може да резултираат со разлика меѓу фактичките парични текови во однос на предвидените дури и при примена на целосно адекватен модел.

Во текот на 2020 година, Агенцијата за супервизија на осигурувањето донесе нов „Правилник за минимални стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурително брокерските друштва и друштвата за застапување во осигурување“ (Сл. Весник 260/2020) со ефективна примена од 01 јануари 2021 година.

Во насока на исполнување на барањата за усогласување Агенцијата достави Матрица за спроведување на обврски на друштвата за 2021 година во која детално ги предвидува роковите за усогласување со одделните барања од Правилникот за минимални стандарди на информациските системи. Друштвото активно работи на сите барања за усогласување од Правилникот и се очекува комплетно да биде усогласено во предвидените рокови. Потребните усогласувања не резултираат со значајни промени во системите на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

Промена во сметководствената регулатива во текот на 2019 година

Во текот на 2019 година беше донесен Правилник за изменување и допонување на Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 170/2019) со кој се воведоа измени во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување за земјиште, градежни објекти и останати материјални средства, и тоа се однесува и на материјалните средства кои служат за вршење на дејност на Друштвото и на вложувањата во материјалните средства, трошоците за стекнување како и признавање на приходи по основ на реализирани регресни побарувања. Правилникот стапи на сила и е во примена со денот на објавувањето во Службен весник на РСМ (16.08.2019 година) со исклучок на сметководствените политики за признавање, последователно мерење и обелоденување на трошоците за стекнување кои имаат идна примена најдоцна до 01.01.2021 година.

Промена во сметководствената регулатива за мерењето на недвижностите

Земјиштето, градежните објекти и останатите материјални средства, без разлика дали се за вршење на дејност или не, се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Друштвото кое се стекнало со земјиште, градежни објекти и останати средства има обврска веднаш по стекнувањето да ангажира независен проценител кој ќе изврши проценка на стекнатите средства. При проценката може да се применат повеќе од една методологија кои може да резултираат со различни проценети вредности. Друштвото е должно да ја признае и евидентира во сметководство најниската вредност помеѓу добиените проценети вредности и сметководствената вредност на датумот на проценката. Разликата помеѓу пониската проценета вредност и сметководствената вредност на датумот на проценката друштвото ја признава во согласност со сметководствените правила за признавање на загуби поради обезвреднување во пресметковниот период кога го добило извештајот за извршената проценка. Доколку проценетата вредност е повисока од сметководствената вредност, друштвото ја признава сметководствената вредност а информацијата за извршената проценка ја објавува во белешките во финансиските извештаи на крајот од годината.

Останатите барања кои се предмет на регулирање во правилникот а се однесуваат на признавање, последователно мерење и обелоденување на земјиштето, градежните објекти и останати материјални средства се применуваат соодветните меѓународни сметководствени стандарди кои се однесуваат на Недвижности, постројки и опрема (МСС 16) и Вложувања во недвижности (МСС 40). Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје во целост е усогласена со овие промени донесени од Агенцијата за супервизија на осигурување на РСМ. Со оглед на природата на начинот на спроведување на промената, пропишана од Агенцијата за супервизија на осигурување, Друштвото ја третираше оваа промена во сметководствената регулатива, како промена во сметководствена политика со проспективна примена на новонабавени средства во иднина. По стапувањето на сила на овие промени, Друштвото немаше набавки на недвижности за кои се потребни дополнителни обелоденувања за проценетата вредност при првично признавање.

Промена во сметководствената регулатива за начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување на трошоците за стекнување

Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат од трошоците во однос на признаениот приход од премијата. Трошоците за стекнување се распределуваат по договори за осигурување, односно по класи на осигурување, кои се конзистентни со начинот на кој Друштвото за осигурување ги признава приходите од полисирана премијата, односно се конзистентни со начинот на мерење на профитабилноста по класи на осигурување.

Друштвото за осигурување има групна политика за пресметка на одложените трошоци за стекнување која е усогласена и е во рамките на подзаконските акти усвоени од Агенцијата за супервизија на осигурување.

Друштвото не очекува материјално значајни ефекти врз своите финансиски извештаи од промените во врска со промената во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување за трошоците за стекнување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

Промена во сметководствената регулатива за признавање на приходи по основ на реализирани регресни побарувања

Согласно измените на подзаконската регулатива, приходот по основ на реализирани регресни побарувања се признава само во висина на наплатениот износ од регресното побарување. Друштвото не очекува било какви ефекти врз своите финансиски извештаи од промените во врска со промената во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување за регресните побарувања.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

3.3 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку склучување на договорите за реосигурување и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на реосигурителниот ризик и се презентирани во финансиските извештаи како намалување на бруто приходите од премија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при пријавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети се пресметуваат како сооднос со резервите за настанати, и пријавени штети.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

3.5 Наеми

Друштвото дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

3.6 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото на 31 декември 2020 година има издвоено резерви за отпремнини во износ од 510,064 денари (31 декември 2019 година: 469,634 денари).

3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, монетарните средства и обврски искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат. Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2020 и 2019 година, се следните:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

	<u>31 декември 2020</u>	<u>31 декември 2019</u>
ЕУР	61.6940	61.4856

3.8 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2020 и 2019 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

3.9 Недвижности и опрема

Мерење при почетно признавање

Недвижности

Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Недвижности и опрема (продолжение)

Опрема

При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредноста ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

Последователно мерење

Недвижностите и опремата кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на траење. Вложувањата во туѓи објекти се амортизираат според пократкиот период од корисниот век на употреба и договорот за наем. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2.5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%
Вложувања во туѓи објекти	17%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите кои не служат за вршење на дејност се мерат според објективна вредност при што добивките / загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката/загубата за периодот. Објективната вредност на недвижностите кои не служат за вршење на дејност е утврдена врз основа на проценка на пазарната вредност на средствата. Проценката беше извршена од страна на овластен проценител.

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека средствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

Проценетиот корисен век на градежните објекти кои служат за вршење на дејност и опремата и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

Проценетиот корисен век на нематеријалните средства и применетиот метод на амортизација се прегледуваат на крајот на секоја година и притоа ефектите од евентуалните промени се имплементираат при идните пресметки на амортизацијата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

3.12 Финансиски средства

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

3.12.1 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и краткорочни фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради безвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради безвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради безвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот.

3.12.2 Финансиски средства расположливи-за-продажба

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради безвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во ревалоризационата резерва во капиталот. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. Кога вложувањето се депризнава, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства расположливи за продажба

3.12.3 Финансиски средства за тргување

Вложувањата во финансиски средства за тргување почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех како и курсни разлики за хартии од вредност кои се деноминирани во странски валути.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.14 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во ризични категории, според староста на побарувањата. Во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризичните категории, според староста на ненаплатените побарувања, а во согласност Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Службен весник на РСМ 107/20). Усвоените измени на правилникот претставуваат дел од пакетот мерки на Агенцијата за супервизија на осигурувањето за друштвата за осигурување за олеснување на работата во услови на COVID-19 кризата и истиот се применува во текот на 2020 година заклучно со 31 декември 2020 година. Оваа промена во законската регулатива Друштвото ја евидентираше како промена во сметководствена проценка. Ризичните категории на доспеаните ненаплатени побарувања за годините што завршуваат на 31 декември 2020 и 2019 година се како што следи:

Категорија	Критериум 2020	Критериум 2019
Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 90 дена од датумот на достасувањето на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 91 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 180 дена од датумот на достасување на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 181 ден до 330 дена од датумот на достасување на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 331 ден до 425 дена од датумот на достасување на побарувањето	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 425 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.14 Побарувања од купувачи (продолжение)

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	% на исправка на вредност
Категорија А	0%
Категорија Б	10% - 30%
Категорија В	31% - 50%
Категорија Г	51% - 70%
Категорија Д	71% - 90%
Категорија Ѓ	100%

3.15 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

3.15.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност.

3.15.2 Позајмици

Позајмиците почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

3.15.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.16 Одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизии за агенти, плати на вработени во продажната мрежа и дел од трошоците за издавање на полиси. Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат во однос на признаениот приход од премија. Трошоците за стекнување се поврзуваат со соодветните приходи од премија, преку нивно распределување по класи на осигурување. Овој начин е конзистентен со начинот на кој Друштвото ги признава приходите од полисираната премија. Трошоците за стекнување кои не се амортизирани се признаваат како средства во билансот на состојба на Друштвото.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

3.18 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

3.18.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети.

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.18 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.18.2 Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети се пресметуваат како сооднос со резервите за настанати, и пријавени штети.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

3.18.3 Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

3.18.4 Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.18 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.18.5 Резерви за трошоци за обработка на штети (продолжение)

Индириктни трошоци за обработка на штети

Индириктните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индириктни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

3.18.6 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депризнаваат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.19 Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

3.20 Математичка резерва

Математичката резерва по сите договори за осигурување е пресметана со нето проспективна метода. При пресметка се користени следниве податоци:

- Стапка на цилмеризација: 3.5%
 - Каматна стапка: од 1% до 2.7% во зависност од производот и периодот на почеток на полисите.
- Таблицы на веројатност: Македонски таблицы на смртност 2006-2008 година, Хрватски таблицы на смртност 2010-2012 година и Српски таблицы на смртност 2002 година

3.21 Вложувања во средства по основ на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестициониот ризик (Јунит линк)

Вложувањата во инвестициони фондови се однесуваат на производи кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик, при што Договорувачот нема гарантирана сума при истек на осигурувањето и нема гарантирана откупна вредност. Со премијата за вложување, Осигурувачот купува удели во инвестицискиот фонд наведено во Понудата и Полисата која е издадена при склучување на Договорот за осигурување на живот. Вложувањата во инвестициони фондови се класифицирани како финансиски средства чувани за тргување и се признаваат и мерат согласно сметководствената политика објаснета во белешка 3.12.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.21 Вложувања во средства по основ на договори за осигурување на живот каде осигуреникот го превзема инвестициониот ризик (Јунит линк) (продолжува)

Уделите купени во корист на овие договори се вреднуваат на секој датум на известување користејќи ја вредноста на средствата на фондот на ниво на удел. Вреднувањето на уделот се пресметува и објавува јавно од страна на отворениот инвестициски фонд. Ова е стапката по која инвеститорот може да ја купи или продаде единицата на учество од издавачот. Друштвото претпоставува дека издавачот т.е. отворениот инвестициски фонд, како субјект подложен на посебна супервизија, користи потврдени единици за да ја утврди објективната вредност. Покрај тоа, инвестициските фондови се субјекти чии законски извештаи подлежат на задолжителна ревизија од страна на друштво за ревизија како и ризикот од вреднување е минимизиран преку независна проверка што ја извршува депозитарната банка на фондот.

3.22 Тест на адекватност на обврските

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Врз основа на овој тест, Друштвото немаше потреба да креира дополнителни резерви во своите финансиски извештаи.

3.23 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Поврзани субјекти се членките на UNIQA групацијата и клучниот раководен персонал.

3.24 Значајни настани и трансакции

Економската криза предизвикана од КОВИД-19

Во текот на Март 2020 Светската Здравствена Организација го прогласи КОВИД-19 како глобална пандемија. Ефектите од оваа пандемија прераснаа во глобална економска криза. До сега оваа глобална криза имаше ограничено влијание врз финансиската позиција и резултатите од работењето на Друштвото, одразено преку негативното влијание на светските пазари на капитал и намалувањето на вредноста на одредени финансиски инструменти на берзите, но не и врз бруто полисираната премија на Друштвото.

Влошувањето на економската состојба во земјата ќе има најверојатно влијание врз финансискиот сектор, а со тоа и одржувањето на вредноста на финансиските инструменти, кредитниот ризик, но и останати оперативни ризици, како што се исполнувањето на обврските од страна на добавувачите и ограничувањето на работните ангажмани од страна на вработените.

Овие финансиски извештаи содржат значајни проценки, вклучувајќи ги мерењата по објективна вредност на финансиските средства и исправката на вредноста на побарувањата. Исто така, Раководството на Друштвото анализираше дали постојат настани кои што може да индицираат обезвреднување на средствата. До датумот на одобрување на овие финансиски извештаи не се идентификувани вакви настани. Стварните резултати може да отстапуваат од овие проценки.

Друштвото има доволно средства за да го одржи нивото на солвентност и ликвидност во согласност со Законот за супервизија на осигурување и најдобрите практики, а едновременно располага со соодветен број на вработени кои се спремни да одговарат на сите предизвици во согласност со уредбите донесени од Владата на Република Северна Македонија.

Во годината што завршува на 31 декември 2020 година, Друштвото не користеше значајни помоши и поддршки од страна на Државата.

Клучен приоритет на Друштвото во 2021 година ќе биде изнаоѓање начини и средства за зголемување на продажбата, прилагодено на промените во економското опкружување. Ова може да има последователно влијание на мерењето по објективна вредност во 2020 година, како и во други области кои бараат проценки од страна на раководството.

Раководството на Друштвото верува дека претпоставката за континуитет на Друштвото е соодветна и дека Друштвото ќе продолжи да функционира според принципот на континуитет.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се пресметуваат како процент од пријавените штети.. Процентот се прилагодува во согласност со износот движењата на run-off анализата..

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможност купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството, како и врз основа на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

Објективна вредност

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

Корисен век на средствата

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2020	2019
Бруто полисирани премии	182,688,961	147,841,681
Промена во преносна премија	(618,873)	(1,042,405)
Бруто приходи од премии	182,070,088	146,799,276
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(157,854)	(36,011)
Трошоци за реосигурување	(157,854)	(36,011)
Нето приходи од премија	181,912,234	146,763,265

Година што завршува на 31 Декември 2020	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за	Нето приходи од осигурување
			реосигурување и соосигурување	
Живот	115,878,379	-	(157,854)	115,720,525
Здравствено осигурување	1,321,331	(54,146)	-	1,267,185
Незгода	4,716,200	(564,727)	-	4,151,473
Јунит Линк	60,773,051	-	-	60,773,051
Вкупно	182,688,961	(618,873)	(157,854)	181,912,234

Година што завршува на 31 Декември 2019	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за	Нето приходи од осигурување
			реосигурување и соосигурување	
Живот	101,840,007	-	(36,011)	101,803,996
Здравствено осигурување	1,366,530	-	-	1,366,530
Незгода	3,911,170	(758,235)	-	3,152,935
Јунит Линк	40,723,974	(284,170)	-	40,439,804
Вкупно	147,841,681	(1,042,405)	(36,011)	146,763,265

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. А ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Приход од признавање на основно средство	2,342,899	-
Закуп	1,278,953	-
Останат приход	1,274,979	1,410,740
	<u>4,896,831</u>	<u>1,410,740</u>

Приходите од признавање на основно средство во износ од 2,342,899 денари се однесуваат на капитализирани трошоци за градежни објекти, додека закупот во износ од 1,278,953 денари се однесува на приходи остварени од изнајмување на дел од градежните објекти.

6. НАСТАНАТИ ШТЕТИ И ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИ

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Настанати штети		
Бруто исплатени штети	21,686,800	13,572,223
Промени во резерви на штети	(39,748)	623,314
	<u>21,647,052</u>	<u>14,195,537</u>
Промени во математичка резерва		
Промени во математичка резерва	65,106,631	58,106,507
Намалено за математичка резерва предадена во реосигурување	-	(59,275)
	<u>65,106,631</u>	<u>58,047,232</u>
Промена во математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	20,833,104	10,764,815
	<u>107,586,787</u>	<u>83,007,584</u>

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Бруто исплатени штети - незгода	1.155.266	449.562
Бруто исплатени штети - здравствено	128.323	78.712
Бруто исплатени штети - откуп	10.066.041	7.477.426
Бруто исплатени штети - во случај на смрт	6.254.091	2.879.642
Бруто исплатени штети - доживување	4.083.079	2.508.265
Бруто исплатени штети - тешки болести	-	178.616
	<u>21.686.800</u>	<u>13.572.223</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. А. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Преносна премија	3,397,758	2,778,885
Математичка резерва	401,755,578	336,648,947
Бруто резерви за штети	<u>1,212,407</u>	<u>1,252,155</u>
	<u>406,365,743</u>	<u>340,679,987</u>

Математичка резерва за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик

33,779,626 12,946,522

440,145,369 353,626,509

Движење на резервите

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
На 1 Јануари	353,626,509	283,089,468
Пренесена премија	618,873	1,042,405
Математичка резерва	65,106,631	58,106,507
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	20,833,104	10,764,815
Резерви за штети	<u>(39,748)</u>	<u>623,314</u>
На 31 Декември	<u>440,145,369</u>	<u>353,626,509</u>

Пренесена премија по класи на осигурување

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Јунит Линк	-	359,171
Незгода	<u>3,397,758</u>	<u>2,419,714</u>
	<u>3,397,758</u>	<u>2,778,885</u>

Математичка резерва по класи

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Јунит Линк	939,147	462,882
Живот	<u>400,816,431</u>	<u>336,186,065</u>
	<u>401,755,578</u>	<u>336,648,947</u>

Бруто резерви за штети

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Резерви за пријавени но нерешени штети	1,025,937	1,207,067
Резерви за случени но непријавени штети	<u>186,470</u>	<u>45,088</u>
	<u>1,212,407</u>	<u>1,252,155</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. ТРОШОЦИ ЗА ПОПУСТИ И БОНУСИ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2020	2019
Одобрени попусти и вратени полиси		
Живот	413,382	377,303
Здравствено осигурување	5,561	1,828
Незгода	7,865	14,897
Јунит Линк	1,030	1,236
	<u>427,838</u>	<u>395,264</u>
Нето приход од осигурување		

8. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИИ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2020	2019
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	24.200.962	17.071.515
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	3.321.378	3.673.034
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	24.797.254	21.176.289
	<u>52.319.594</u>	<u>41.920.838</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2020	2019
Нето плати за постојано вработени	6,508,693	6,740,116
Даноци и придонеси од плати	3,292,288	3,385,366
Останати трошоци за вработени	247,694	213,331
	<u>10,048,675</u>	<u>10,338,813</u>
Од кои:		
Бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа	1,785,452	2,001,717
Бруто плати на останати вработени	8,263,223	8,337,096

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Трошоци за кирија	634,913	1,640,522
Трошоци за раководење	236,797	939,160
Трошоци за даноци и придонеси	634,991	2,728,256
Трошоци за одржување	1,035,233	969,742
Трошоци за ревизија	509,602	693,888
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	140,190	233,737
Трошоци за репрезентација и маркетинг	291,386	428,293
Трошоци за спонзорства и донации	1,225,600	375,250
Канцелариски материјали	344,271	152,993
Трошоци за весници и списанија	95,606	112,035
Трошоци за комунални услуги	444,325	195,241
Трошоци за банкарски услуги	294,043	330,072
Трошоци за резервирања за отпремнини, нето од приходи од ослободување	67,624	(85,091)
Патни трошоци	6,200	253,892
Останати трошоци	1,676,299	3,220,752
Вкупно останати административни трошоци	<u>7,637,080</u>	<u>12,188,742</u>
Трошоци за договор на дело	<u>795,596</u>	<u>914,007</u>
	<u>8,432,676</u>	<u>13,102,749</u>

11. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Финансирање на регулаторниот орган	778,992	691,567
Прекинати полиси	554,998	6,547,005
	<u>1,333,990</u>	<u>7,238,572</u>

Во 2020 година Друштвото изврши промена на евидентирање на износот на прекинати полиси за кои е признат приход во истата година и истиот го евидентира како сторно во вкупната бруто полисирана премија. Прекинатите полиси во текот на 2020 година изнесуваат 13,384,517 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

12. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА, НЕТО

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Приходи од камати	8.867.742	7.074.660
Останати приходи од вложувања		
Приходи од амортизација на дисконт	431.101	1.614.915
Нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиски средства	6.253.465	1.490.337
Останато	208.315	62.701
Вкупно останати приходи од вложувања	6.892.881	3.167.953
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства во портфолио за тргување	839	13.541
Нереализирани загуби од промена на објективната вредност на финансиски средства	(8.310)	(5.919)
Останати трошоци од вложувања	(6.521.124)	(347.230)
Расходи од камати	-	-
	9.232.028	9.903.005

Останати трошоци од вложувања ги вклучуваат нереализираните загуби од промена на објективната вредност на вложувањата кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (белешка 18Б).

13. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Позитивни курсни разлики	1,131,360	989,458
Негативни курсни разлики	(27,201)	(1,047,149)
	1,104,159	(57,691)

14. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2020	2019
Добивка/(Загуба) пред оданочување	11,656,821	(2,352,227)
Непризнаени расходи и приходи за даночни цели	2,945,862	2,910,902
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	14,602,683	558,675
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	1,460,268	55,867
Ефективна даночна стапка	12.53%	-2.38%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно материјални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2020	73,731,179	3,012,906	76,744,085	20,442,268	1,822,702	2,428,009	4,250,711	101,437,064
Зголемување	10,893,216	-	10,893,216	-	1,259,956	-	1,259,956	12,153,172
Намалување	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020	<u>84,624,395</u>	<u>3,012,906</u>	<u>87,637,301</u>	<u>20,442,268</u>	<u>3,082,658</u>	<u>2,428,009</u>	<u>5,510,667</u>	<u>113,590,236</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2020	307,213	2,859,750	3,166,963	511,057	1,609,039	2,023,047	3,632,086	7,310,106
Трошок за годината	2,011,383	153,156	2,164,539	-	178,566	219,037	397,603	2,562,142
Продадено	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020	<u>2,318,596</u>	<u>3,012,906</u>	<u>5,331,502</u>	<u>511,057</u>	<u>1,787,605</u>	<u>2,242,084</u>	<u>4,029,689</u>	<u>9,872,248</u>
Нето сметководствена вредност на								
31 декември 2020 година	<u>82,305,799</u>	<u>-</u>	<u>82,305,799</u>	<u>19,931,211</u>	<u>1,295,053</u>	<u>185,925</u>	<u>1,480,978</u>	<u>103,717,988</u>
31 декември 2019 година	<u>73,423,966</u>	<u>153,156</u>	<u>73,577,122</u>	<u>19,931,211</u>	<u>213,663</u>	<u>404,962</u>	<u>618,625</u>	<u>94,126,958</u>

Во текот на 2019 година Друштвото се стекна со недвижности за вршење на дејноста во вкупен износ од 73,731,179 денари за кој што во текот на 2020 година направи дополнителни трошоци за нивна адаптација во износ од 10,893,216 денари. Со состојба на 31 декември 2020 година, Друштвото изврши проценка на објективната вредност на овие недвижности, спроведена од страна на независен проценител. Проценката е извршена со користење на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот. Според оваа проценка, објективната вредност на недвижностите е 82,331,877 денари и е повисока од нето сметководствената вредност на 31 декември 2020 година за 26,078 денари. Почнувајќи од мај 2020 година дел од недвижностите ги има дадено под наем и има остварено приходи во вкупен износ од 1,278,953 денари (Белешка 5А). Сепак Друштвото нема донесено формална одлука дали и во колкав дел ќе се користат недвижностите за вршење на дејност или за други цели. Со донесување на одлука за намена на недвижностите истите ќе бидат соодветно класифицирани.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно материјални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2019	-	3,012,906	3,012,906	20,442,268	1,822,702	2,428,009	4,250,711	27,705,885
Зголемување	73,731,179	-	73,731,179	-	-	-	-	73,731,179
Намалување	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	<u>73,731,179</u>	<u>3,012,906</u>	<u>76,744,085</u>	<u>20,442,268</u>	<u>1,822,702</u>	<u>2,428,009</u>	<u>4,250,711</u>	<u>101,437,064</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2019	-	2,347,556	2,347,556	-	1,497,252	1,577,688	3,074,940	5,422,496
Трошок за годината	307,213	512,194	819,407	511,057	111,787	445,359	557,146	1,887,610
Продадено	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	<u>307,213</u>	<u>2,859,750</u>	<u>3,166,963</u>	<u>511,057</u>	<u>1,609,039</u>	<u>2,023,047</u>	<u>3,632,086</u>	<u>7,310,106</u>
Нето сметководствена вредност на								
31 декември 2019 година	<u>73,423,966</u>	<u>153,156</u>	<u>73,577,122</u>	<u>19,931,211</u>	<u>213,663</u>	<u>404,962</u>	<u>618,625</u>	<u>94,126,958</u>
31 декември 2018 година	<u>-</u>	<u>665,350</u>	<u>665,350</u>	<u>20,442,268</u>	<u>325,450</u>	<u>850,321</u>	<u>1,175,771</u>	<u>22,283,389</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари 2020	2,328,627	2,328,627
Зголемување	613,212	613,212
	<u>2,941,839</u>	<u>2,941,839</u>
Состојба на 31 декември 2020	<u>2,941,839</u>	<u>2,941,839</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари 2020	1,464,408	1,464,408
Трошок за годината	385,761	385,761
	<u>1,850,169</u>	<u>1,850,169</u>
Состојба на 31 декември 2020	<u>1,850,169</u>	<u>1,850,169</u>
Нето сметководствена вредност на		
31 декември 2020 година	<u>1,091,670</u>	<u>1,091,670</u>
31 декември 2019 година	<u>864,219</u>	<u>864,219</u>
	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари 2019	2,086,262	2,086,262
Зголемување	242,365	242,365
	<u>2,328,627</u>	<u>2,328,627</u>
Состојба на 31 декември 2019	<u>2,328,627</u>	<u>2,328,627</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари 2019	1,122,426	1,122,426
Трошок за годината	341,982	341,982
	<u>1,464,408</u>	<u>1,464,408</u>
Состојба на 31 декември 2019	<u>1,464,408</u>	<u>1,464,408</u>
Нето сметководствена вредност на		
31 декември 2019 година	<u>864,219</u>	<u>864,219</u>
31 декември 2018 година	<u>963,836</u>	<u>963,836</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	<u>31 декември 2020</u>	<u>31 декември 2019</u>
Депозити		
- во странска валута	165,586,696	165,027,350
- во денари	130,000,000	102,000,000
Дадени краткорочни заеми	<u>1,313,017</u>	<u>1,190,980</u>
	<u>296,899,713</u>	<u>268,218,330</u>

Друштвото во текот на 2020 година дел од своите средства ги има вложено во 7 комерцијални банки во Република Северна Македонија. Со состојба на 31 декември 2020 година депозитите во денари се во износ од 130,000,000 денари (31 декември 2020 година: 102,000,000 денари), а депозитите во странска валута се во износ од 165,586,696 денари (31 декември 2019 година: 165,027,350 денари) и со распон на каматни стапки од 0.6% до 3% и рокови на орочување од 2 до 5 години (2019: распон на каматни стапки од 0.78% до 3% и рокови на орочување од 2 до 5 години).

Дадени краткорочни заеми во износ од 1,313,017 денари (2019: 1,190,980 денари) се однесуваат на дадени заеми на физички лица врз основа полиси за животна осигурување кои се заложени како колатерал.

18. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	<u>2020</u>	<u>31 декември 2019</u>
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	263,053	3,637,436
Должнички хартии со рок на достасување над една година	<u>170,914,437</u>	<u>135,969,004</u>
	<u>171,177,490</u>	<u>139,606,440</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 171,177,490 денари (2019: 139,606,440 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 1.4% до 5.0% (2019: од 2.0% до 5.0%) и рок на доспевање од 1 до 30 години.

18 А. ВЛОЖУВАЊА ЗА ТРГУВАЊЕ

Со состојба на 31 декември 2020 година, Друштвото има вложувања во удели во отворени инвестициски фондови (парични фондови) кои служат за покривање на математичка резерва и вложувања од капитал и истите се класифицирани како вложувања расположливи за тргување кои се регистрирани и работат на територијата на Република Северна Македонија во износ од 5.646.124 денари (2019: 4.564.258 денари).

18Б. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК

Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик во износ од 33,779,626 денари (2019: 12,946,522 денари) се однесуваат на вложувања во домашни инвестициски фондови, односно во Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје и Генрали Инвестментс АД Скопје.

Промената во објективната вредност преку билансот на успех е резултат на нето ефектот од вредносното усогласување односно од нереализирани добивки во вкупен износ од 6,253,465 денари (2019: 1,490,337 денари) и нереализирани загуби во вкупен износ од 6,521,124 денари (2019: 347,230 денари) кои произлегуваат од сведување на објективна вредност на датумот на известување.

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

19. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	<u>31 Декември 2020</u>	<u>31 Декември 2019</u>
Побарувања за премии за осигурување	21,274,133	13,072,351
Исправка на вредноста	<u>(3,294,317)</u>	<u>(1,761,704)</u>
	<u>17,979,816</u>	<u>11,310,647</u>

Движење на исправката на вредност

	<u>31 Декември 2020</u>	<u>31 Декември 2019</u>
На 1 Јануари	1,761,704	2,320,205
Трошок за годината	<u>1,532,613</u>	<u>(558,501)</u>
На 31 Декември	<u>3,294,317</u>	<u>1,761,704</u>

20. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2020</u>	<u>31 Декември 2019</u>
Побарувања по основ на камати	8,814,058	4,108,261
Останати побарувања по основ на вложувања	193,666	13,477
Останати побарувања	<u>1,622,955</u>	<u>1,138,718</u>
	<u>10,630,679</u>	<u>5,260,456</u>

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>31 Декември 2020</u>	<u>31 Декември 2019</u>
Сметки во банки:		
- во денари	15,391,246	17,089,935
- во странска валута	1,006,976	1,236,312
Пари во благајна:		
- во денари	<u>8,987</u>	<u>24,338</u>
	<u>16,407,209</u>	<u>18,350,585</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

22. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2020 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

Крајно матично претпријатие на Друштвото е Uniqa Österreich Versicherungen AG.

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Дивиденди

Во текот на 2020 година Друштвото нема исплатено дивиденда (2019: нема). По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

23. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Обврски за примени аванси	13,235,979	10,311,193
Обврски за провизија	4,925,080	3,460,598
Обврски за отпремнини	510,064	469,634
Обврски за даноци	994,185	121,387
Обврски за нето плати	478,016	550,183
Обврски за придонеси и даноци од плати	328,439	469,964
Останати обврски	197,731	781,608
	20,669,494	16,164,567

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2020 година изврши реосигурување за полиси кои покриваат ризик смрт со комерцијално име Ризико Кредит со осигурена сума над износот на самопридржај за овој продукт (50,000 евра).

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

	2020	31 Декември 2019
Средства		
Депозити во банки	3.000.000	1.000.000
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	3.401.800	3.401.800
Вкупно вложени средства од техничките резерви	6.401.800	4.401.800
Обврски технички резерви	1.212.407	1.252.155
Бруто резерви за преносни премии	3.397.758	2.778.885
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	4.610.165	4.031.040
Усогласеност на средствата и обврските	1.791.635	370.760

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. На 31 декември 2020 година депозитите во банки изнесуваат 0.7% (2019: 0.3%), државните обврзници изнесуваат 0.8% (2019: 1.0%) од вкупните средства што ги покриваат техничките и математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	2020	31 Декември 2019
Средства		
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	1,542,457	503,504
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3,590,219	-
Аванси	1,313,017	-
Депозити во банки	235,501,996	203,460,598
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	167,775,690	136,204,640
Вкупно дозволени вложувања на средства	409,723,379	340,168,742
Обврски (Математичка резерва)		
Бруто резерви по договори за осигурување	401,696,303	336,589,672
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	401,696,303	336,589,672
Усогласеност на средствата и обврските	8,027,076	3,579,070

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва додека паричните средства во благајна и средствата на банкарски сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2020 година депозитите во банки изнесуваат 56.6% (2019: 59.0%), државните обврзници изнесуваат 40.3% (2019: 39.5%), уделите и акции во инвестициски фондови изнесуваат 0.4% (2019: 0.1%), авансите изнесуваат 0.3% (2019: 0.0%), додека пак паричните средства изнесуваат 0.9% (2019: 0%) од вкупните средства кои ги покриваат техничките и математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2020 година, Друштвото има депозити во 7 банки.

Во продолжение е пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

2020

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	185,400,487
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни премии од емитирани обични акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	0
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	1,091,670
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	29,214,243
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	
Субординирани должнички инструменти	II3	
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	185,400,487
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	
КАПИТАЛ I + II - IV	V	185,400,487

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	40,110,212
Капитал	VI3	185,400,487
Гарантен фонд*	VI4	185,082,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	318,487
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	145,290,275

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

2019

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	185,627,938
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	0
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	864,219
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	29,214,243
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	185,627,938
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	
КАПИТАЛ I + II - IV	V	185,627,938

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	26,988,454
Капитал	VI3	185,627,938
Гарантен фонд*	VI4	184,456,800
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	1,171,138
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	158,639,484

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот.

Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска противвредност. На 31 декември 2020 гарантниот фонд на Друштвото е 185,082,487 денари. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31 декември 2020 изнесува 318,487 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

Маргина на солвентност на 31 Декември 2020

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	401,537,655	
Нето математичка резерва	2	401,482,237	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	16,059,289	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	6	23,042,327
	ризик од смрт од 3 до 5 години	7	542,894,161
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	8	7,318,327,012
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,1\%$)	9	22,792,365
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	7,831,775,417	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0.99	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	22,640,628	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	38,699,918	0

Маргина на солвентност на 31 Декември 2019

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	339,427,832	
Нето математичка резерва	2	339,368,557	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	13,574,742	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	6	13,396,737
	ризик од смрт од 3 до 5 години	7	231,811,179
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	8	4,027,779,691
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,1\%$)	9	12,444,453
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	4,241,256,847	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0.99	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	12,352,041	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	25,926,784	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	7,834,969	5,898,169
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	1,410,294	1,061,670
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	0	0
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	4	1,410,294	1,061,670
Бруто исплатени штети	5	1,283,589	528,274
Нето исплатени штети	6	1,283,589	528,274
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[8	1,410,294	1,061,670

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на	1	40,110,212	26,988,454

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост На 31 декември 2020 и 2019 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

26.1. Категории на финансиски инструменти

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Финансиски средства		
Пласмани во банки	295,586,696	267,027,350
Дадени заеми	1,313,017	1,190,980
Побарувања за премии	17,979,816	11,310,647
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	263,053	3,637,436
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	170,914,437	135,969,004
Вложувања во инвестициони фондови	39,425,750	17,510,780
Други побарувања	10,592,110	5,222,751
Парични средства	16,407,209	18,350,585
	552,482,088	460,219,533
Финансиски обврски		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	5,100,238	4,242,206
	5,100,238	4,242,206

26.2. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

26.3. Управување со кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот, Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	<u>31 Декември 2020</u>	<u>31 Декември 2019</u>
Финансиски средства		
Пласмани во банки	295,586,696	267,027,350
Дадени заеми	1,313,017	1,190,980
Побарувања за премии	17,979,816	11,310,647
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	263,053	3,637,436
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	170,914,437	135,969,004
Вложувања во инвестициони фондови	39,425,750	17,510,780
Други побарувања	10,592,110	5,222,751
Парични средства	16,407,209	18,350,585
	<u>552,482,088</u>	<u>460,219,533</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2020 и 2019 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 5.17%% (2019: 3.59%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од животно осигурување, додека 53.50% (2019: 58.02%) се однесуваат на орочени депозити, а 38.07% (2019: 33.35%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2020 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија (2019: ББ+).

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

	31 Декември 2020		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	12,580,550	-	12,580,550
Доспеани и оштетени побарувања	8,693,583	(3,294,317)	5,399,266
	21,274,133	(3,294,317)	17,979,816

	31 Декември 2019		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	6,806,112	-	6,806,112
Доспеани и оштетени побарувања	6,266,239	(1,761,704)	4,504,535
	13,072,351	(1,761,704)	11,310,647

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од купувачи

Како што е обелоденето во белешка 3.12.5 во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризични категории на побарувањата, според староста на ненаплатените побарувања. Оттаму, презентацијата на старосната структура подолу е извршена со примена на новата класификација на 31 декември 2020 година и според старата класификација на 31 декември 2019 година. Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на извештајот за финансиска состојба е:

СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020

	31 Декември 2020
до 90 дена	12,580,550
91-120 дена	1,997,056
121-180 дена	2,669,663
181-330 дена	3,082,176
331-425 дена	861,883
над 425 дена	82,805
	21,274,133

СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019

	31 Декември 2019
до 30 дена	6,806,112
31-60 дена	2,367,802
61-120 дена	2,332,502
121-270 дена	1,554,125
271-365 дена	9,351
над 365 дена	2,459
	13,072,351

Останатите финансиски средства во најголем дел се однесуваат на побарувања за камата, кои се недоспеани.

26.4. Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.4 Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според преостанатата договорна рочност на средствата и обврските

Анализата на средствата и обврските на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2020 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	95,885,508	78,970,121	208,891,129	93,809,651	35,786,420	5,948,348	138,641,553	657,932,730
1. Нематеријални средства	002	0	0	1,091,670	0	0	0	0	1,091,670
2. Вложувања	003	50,265,389	78,914,417	206,267,973	88,399,082	29,631,019	0	122,482,457	575,960,337
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	59,275	0	0	0	0	0	0	59,275
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	55,704	50,508	5,410,569	6,155,401	5,948,348	16,159,096	33,779,626
5. Одложени и тековни даночни средства	006	756,916	0	0	0	0	0	0	756,916
6. Побарувања	007	28,396,719	0	0	0	0	0	0	28,396,719
7. Останати средства	008	16,407,209	0	1,480,978	0	0	0	0	17,888,187
8. Активни временски разграничувања	009	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Вкупно обврски	010	59,398,893	26,457,996	25,778,157	83,159,677	80,606,767	120,509,155	262,022,084	657,932,730
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	0	196,688,710
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	38,810,306	26,402,292	25,727,649	77,704,922	74,451,366	114,462,569	48,806,638	406,365,743
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	55,704	50,508	5,410,569	6,155,401	5,948,348	16,159,096	33,779,626
5. Останати резерви	015	0	0	0	44,186	0	98,238	367,640	510,064
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,637,118	0	0	0	0	0	0	1,637,118
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	18,951,469	0	0	0	0	0	0	18,951,469
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика - неусогласена рочна структура	020	36,486,615	52,512,125	183,112,972	10,649,974	-44,820,347	-114,560,807	-123,380,531	0

За годината завршена на 31 декември 2019 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	66,246,110	101,514,255	165,853,270	112,906,824	7,251,920	2,590,197	99,861,382	556,223,958
1. Нематеријални средства	002	0	0	864,219	0	0	0	0	864,219
2. Вложувања	003	30,348,879	101,514,255	164,370,426	112,906,824	3,401,800	0	93,355,177	505,897,361
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0	0	3,850,120	2,590,197	6,506,205	12,946,522
5. Одложени и тековни даночни средства	006	584,353	0	0	0	0	0	0	584,353
6. Побарувања	007	16,571,103	0	0	0	0	0	0	16,571,103
7. Останати средства	008	18,451,714	0	618,625	0	0	0	0	19,070,339
8. Активни временски разграничувања	009	290,061	0	0	0	0	0	0	290,061
II. Вкупно обврски	010	51,658,495	18,116,702	23,684,531	60,848,237	68,350,901	93,866,627	239,698,464	556,223,958
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	186,492,157	186,492,157
3. Бруто технички резерви	013	35,493,928	18,116,702	23,684,531	60,848,237	64,500,781	91,276,430	46,700,102	340,620,712
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	3,850,120	2,590,197	6,506,205	12,946,522
5. Останати резерви	015	469,634	0	0	0	0	0	0	469,634
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	121,387	0	0	0	0	0	0	121,387
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	15,573,546	0	0	0	0	0	0	15,573,546
Разлика - неусогласена рочна структура	020	14,587,615	83,397,553	142,168,739	52,058,587	-61,098,981	-91,276,430	-139,837,082	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.5. Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

26.6. Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2020 изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	3	4	8
I. Вкупно средства	321,541,081	336,391,649	657,932,730
1. Нематеријални средства	1,091,670	0	1,091,670
2. Вложувања	262,632,471	313,327,866	575,960,337
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	0	59,275	59,275
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	33,779,626	0	33,779,626
5. Одложени и тековни даночни средства	756,916	0	756,916
6. Побарувања	6,399,187	21,997,532	28,396,719
7. Останати средства	16,881,211	1,006,976	17,888,187
8. Активни временски разграничувања	0	0	0
II. Вкупно обврски	59,372,448	598,560,282	657,932,730
1. Капитал и резерви	0	196,688,710	196,688,710
2. Субординирани обврски	0	0	0
3. Бруто технички резерви	4,610,165	401,755,578	406,365,743
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	33,779,626	0	33,779,626
5. Останати резерви	510,064	0	510,064
6. Одложени и тековни даночни обврски	1,637,118	0	1,637,118
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	18,835,475	115,994	18,951,469
III. Разлика - неусогласена валутна структура	262,168,633	-262,168,633	0

За годината што завршува на 31 декември 2019 изложеноста е како што следи:

2019			
Опис на позицијата	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	3	4	8
I. Вкупно средства	238,215,102	318,068,131	556,283,233
1. Нематеријални средства	864,219	0	864,219
2. Вложувања	202,410,776	303,486,585	505,897,361
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	0	59,275	59,275
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	12,946,522	0	12,946,522
5. Одложени и тековни даночни средства	584,353	0	584,353
6. Побарувања	3,285,144	13,285,959	16,571,103
7. Останати средства	17,834,027	1,236,312	19,070,339
8. Активни временски разграничувања	290,061	0	290,061
II. Вкупно обврски	32,443,363	523,839,870	556,283,233
1. Капитал и резерви	0	186,492,157	186,492,157
3. Бруто технички резерви	4,031,040	336,648,947	340,679,987
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	12,946,522	0	12,946,522
5. Останати резерви	469,634	0	469,634
6. Одложени и тековни даночни обврски	121,387	0	121,387
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	14,874,780	698,766	15,573,546
III. Разлика - неусогласена валутна структура	205,771,739	-205,771,739	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.6. Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 1% <u>2020</u>	Намалување од 1% <u>2020</u>	Зголемување од 1% <u>2019</u>	Намалување од 1% <u>2019</u>
Добивка (Загуба) за годината	<u>2,621,686</u>	<u>(2,621,686)</u>	<u>2,057,717</u>	<u>(2,057,717)</u>

26.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

УПРАВУВАЊЕ СО КАМАТНИОТ РИЗИК

	<u>2020</u>	<u>31 Декември 2019</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	17,979,816	11,310,647
Други побарувања	10,592,110	5,222,751
Вложувања во инвестициони фондови	39,425,750	17,510,780
Парични средства	8,987	24,338
	<u>68,006,663</u>	<u>34,068,516</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	295,586,696	267,027,350
Дадени заеми	1,313,017	1,190,980
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	263,053	3,637,436
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	170,914,437	135,969,004
	<u>468,077,203</u>	<u>407,824,770</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	16,398,222	18,326,247
	<u>16,398,222</u>	<u>18,326,247</u>
	<u>552,482,088</u>	<u>460,219,533</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	5,100,238	4,242,206
	<u>5,100,238</u>	<u>4,242,206</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.7. Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабилни непроменети, загубата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година би била повисока, односно пониска, за 163,982 денари (2019: 183,262 денари).

26.8. Објективна вредност на финансиските инструменти

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 1.
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котираните цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар).
- Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 3.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.8 Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност на финансиски инструменти кои не се евидентираат по објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност и објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски кои не се евидентирани според објективна вредност на 31 декември 2020 и 2019 година:

	31 декември 2020		31 декември 2019	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Пласмани во банки	295,586,696	295,586,696	267,027,350	267,027,350
Дадени заеми	1,313,017	1,313,017	1,190,980	1,190,980
Побарувања за премии	17,979,816	17,979,816	11,310,647	11,310,647
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	263,053	263,053	3,637,436	3,637,436
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	170,914,437	170,914,437	135,969,004	135,969,004
Вложувања во инвестициони фондови	39,425,750	39,425,750	17,510,780	17,510,780
Други побарувања	10,592,110	10,592,110	5,222,751	5,222,751
Парични средства	16,407,209	16,407,209	18,350,585	18,350,585
	552,482,088	552,482,088	460,219,533	460,219,533
Финансиски обврски				
Долгорочни позајмици	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	5,100,238	5,100,238	4,242,206	4,242,206
	5,100,238	5,100,238	4,242,206	4,242,206

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски.

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во во износ од 5.646.124 денари (2019: 4.564.258 денари) во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е Uniqa Osterreich Versicherungen AG.

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Побарувања		
Уника Австрија	213,776	26,099
Уника АД Скопје	1,213,155	1,000,000
	<u>1,426,931</u>	<u>1,026,099</u>
Обврски		
Уника Австрија	-	693,395
Сигал Уника Груп Тирана	115,994	26,092
Уника АД Скопје	-	-
	<u>115,994</u>	<u>719,487</u>
Приходи		
Уника Австрија	213,776	-
Уника АД Скопје	1,560,873	-
	<u>1,774,649</u>	<u>-</u>
Расходи		
Уника Австрија	438,239	1,036,313
Сигал Уника Груп Тирана	944,554	36,014
Уника АД Скопје	64,979	76,736
	<u>1,447,772</u>	<u>1,149,063</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Краткорочни користи за вработените	<u>3,692,757</u>	<u>4,191,970</u>
	<u>3,692,757</u>	<u>4,191,970</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2020 година, не се покренати судски спорови против Друштвото. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови на Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2020 година најдоцна до 30 септември 2021 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени во согласност со законската регулатива. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

29. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2020 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот како и средствата кои ги покриваат техничките резерви. Друштвото има доволно средства за покривање на техничките и математичката резерва и покривање на капиталот во целост.

Годишен коефициент на			
Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување (%)	Коефициент на штети без ефект на реосигурување (%)
		100	101
01 незгода	1	27	27
02 здравствено	2	4.6	4.6

30. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2020 година, датумот на известување, не се случиле значајни настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ПРИЛОГ 1 ГОДИШНА СМЕТКА

ЕМБС: 06712339

Целосно име: Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	864.219,00			1.091.670,00
3	-- Останати нематеријални средства	864.219,00			1.091.670,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	74.195.747,00			83.786.777,00
5	-- Недвижности (006+007)	73.577.122,00			82.305.799,00
7	-- Градежни објекти	73.577.122,00			82.305.799,00
8	-- Постројки и опрема	213.663,00			1.295.053,00
9	-- Транспортни средства	404.962,00			185.925,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	432.320.239,00			493.654.538,00
14	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	19.931.211,00			19.931.211,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	412.389.028,00			473.723.327,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	144.170.698,00			176.823.614,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	139.606.440,00			171.177.490,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	3.637.436,00			263.053,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	135.969.004,00			170.914.437,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	4.564.258,00			5.646.124,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	4.564.258,00			5.646.124,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани	268.218.330,00			296.899.713,00

(036+037+038+039)				
36	-- Депозити	267.027.350,00		295.586.696,00
38	-- Останати дадени заеми	1.190.980,00		1.313.017,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	12.946.522,00		33.779.626,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	59.275,00		59.275,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	59.275,00		59.275,00
51	-- Е. ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	17.155.456,00		28.724.478,00
52	-- I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	11.310.647,00		17.979.816,00
53	-- Побарувања од осигуреници	11.310.647,00		17.979.816,00
57	-- III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	5.844.809,00		10.744.662,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување			0,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	4.121.738,00		9.007.724,00
60	-- Тековни даночни средства	584.353,00		113.983,00
61	-- Останати побарувања	1.138.718,00		1.622.955,00
62	-- Ж. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	18.350.585,00		16.407.209,00
63	-- З. ЗАЛИХИ	101.129,00		
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	290.061,00		
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	556.283.233,00		657.503.573,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	186.492.157,00		196.688.710,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	215.706.400,00		215.706.400,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	26.806.149,00		29.214.243,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД			10.196.553,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	2.408.094,00		
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	340.679.987,00		406.365.743,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	2.778.885,00		3.397.758,00
88	-- Бруто математичка резерва	336.648.947,00		401.755.578,00
89	-- Бруто резерви за штети	1.252.155,00		1.212.407,00
93	-- Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	12.946.522,00		33.779.626,00

94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	469.634,00		510.064,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	469.634,00		510.064,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	15.694.933,00		20.159.430,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	26.092,00		115.994,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	15.668.841,00		20.043.436,00
106	-- Обврски по основ на финансиски вложувања			0,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	13.771.791,00		18.161.059,00
108	-- Обврски кон вработените	1.020.147,00		806.455,00
109	-- Тековни даночни обврски	121.387,00		994.185,00
110	-- Останати обврски	755.516,00		81.737,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	556.283.233,00		657.503.573,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	159.483.154,00			203.739.348,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	146.763.265,00			181.912.234,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	147.841.681,00			182.688.961,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	36.011,00			157.854,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	1.042.405,00			618.873,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	11.309.149,00			16.930.283,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	8.141.196,00			10.037.402,00
220	-- Приходи од камати	7.074.660,00			8.867.742,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	989.458,00			1.131.360,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	63.537,00			37.461,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	13.541,00			839,00

226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	13.541,00			839,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	3.167.953,00			6.892.881,00
233	-- Останати приходи од вложувања	3.167.953,00			6.892.881,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	1.410.740,00			4.896.831,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	161.835.381,00			192.082.527,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	14.195.537,00			21.647.052,00
238	-- Бруто исплатени штети	13.572.223,00			21.686.800,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	623.314,00			-39.748,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	58.047.232,00			65.106.631,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	58.047.232,00			65.106.631,00
247	-- Промени во бруто математичка резерва	58.106.507,00			65.106.631,00
248	-- Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување	59.275,00			
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	10.764.815,00			20.833.104,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	10.764.815,00			20.833.104,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	395.264,00			427.838,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	395.264,00			427.838,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	67.080.935,00			73.748.848,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	43.922.555,00			54.105.046,00
263	-- Провизија	41.920.838,00			52.319.594,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	2.001.717,00			1.785.452,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	23.158.380,00			19.643.802,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	1.718.535,00			2.947.903,00

269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	8.337.096,00			8.263.223,00
270	-- Плати и надоместоци	5.394.057,00			5.317.156,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	495.689,00			454.011,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.234.019,00			2.244.362,00
274	-- Останати трошоци за вработените	213.331,00			247.694,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	914.007,00			795.596,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	12.188.742,00			7.637.080,00
277	-- Трошоци за услуги	7.413.006,00			5.024.076,00
278	-- Материјални трошоци	996.330,00			1.382.685,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	3.779.406,00			1.230.319,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	1.911.355,00			6.556.635,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	1.911.355,00			6.556.635,00
289	-- Расходи за курсни разлики	1.047.149,00			27.201,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	5.919,00			8.310,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	858.287,00			6.521.124,00
296	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	511.057,00			
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	347.230,00			6.521.124,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	7.238.572,00			1.333.990,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	7.238.572,00			1.333.990,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	2.201.671,00			2.428.429,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	-558.501,00			1.532.613,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	2.760.172,00			895.816,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)				11.656.821,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	2.352.227,00			
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)				11.656.821,00

311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	2.352.227,00			
312	-- Данок на добивка	55.867,00			1.460.268,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)				10.196.553,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	2.408.094,00			
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	19,00			20,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ				10.196.553,00
320	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2.408.094,00			
329	-- Добивка за годината				10.196.553,00
330	-- Загуба за годината	2.408.094,00			
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)				10.196.553,00
351	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	2.408.094,00			

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	2.328.627,00			2.941.839,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	1.464.408,00			1.850.169,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	864.219,00			1.091.670,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	76.744.085,00			84.624.395,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	3.166.963,00			2.318.596,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	73.577.122,00			82.305.799,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	1.822.702,00			3.082.658,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	1.609.039,00			1.787.605,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	213.663,00			1.295.053,00

641	-- Набавна вредност на транспортни средства	2.428.009,00			2.428.009,00
643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	2.023.047,00			2.242.084,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	404.962,00			185.925,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	21.834.260,00			44.020.220,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	245.193.090,00			251.566.476,00
660	-- Останати дадени заеми (до една година) (< или = АОП 038 од БС)	159.769,00			335.992,00
661	-- Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)	1.031.211,00			977.025,00
664	-- Должнички инструменти (АОП 660+661) (< или = АОП 041 од БС)				1.313.017,00
665	-- Должнички инструменти со рок на достасување до една година	3.637.436,00			263.053,00
666	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	135.969.004,00			170.914.437,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	12.946.522,00			33.779.626,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	1.138.718,00			1.622.955,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	18.350.585,00			16.407.209,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	755.516,00			81.737,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	914.007,00			795.596,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	1.640.522,00			634.913,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	330.072,00			294.043,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	292.307,00			360.963,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	969.742,00			1.035.233,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	803.543,00			1.516.986,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	3.376.820,00			2.217.149,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	98.321,00			51.965,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	152.993,00			344.271,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	195.241,00			444.325,00

696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	233.737,00			140.190,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	112.035,00			95.606,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)				101.129,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	204.003,00			205.199,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)				67.624,00
702	-- Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	12.405,00			11.902,00
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	253.892,00			6.200,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	176.056,00			
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	693.888,00			509.602,00
709	-- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	2.728.256,00			634.991,00
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	19,00			20,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2479	- 65.11 - Осигурување на живот	203.739.348,00			

Потпишано од:

Aleksandra Shkempi Antovska

CN=KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures,
 OU=KIBS AD Trust Services, OU=Class 2
 DigiCert PKI Platform Individual Subscriber CA,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, O=KIBS AD
 Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing CA for e-Signatures

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

ПРИЛОГ 2 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје
2020**



Содржина:

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ	3
2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО	10
3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО	11
4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО	14
5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ	58
6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ	59
7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2019	63
8. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ	69
9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ	75

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како што следува:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

БДП (стапки на реален пораст, во %)/1										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
2.9*	1.4*	4.3*	3.6*	3.3*	3.2*	0.9*	-14.9*	-3.3*		
Инфлација (крај на период, на годишна основа, во %)/2										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
0,9	1,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	1,7	1,9	2,3	2,3
Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
1,5	1,2	1,2	1,0	0,8	0,8	0,6	0,5	0,9	1,2	1,2
Стапка на невработеност (во %)/3										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
20,7	17,8	17,5	17,1	16,6	17,3	16,2	16,7	16,5		
Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
-1,8	-0,5	-0,6	-0,2	-0,8	-2,1	-1,1	-2,8	-1,5	-2,7	-8,1
Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5, 17										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
18,7	17,2	18,5	18,8	17,2	17,2	19,9	21,3	17,8		
Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5, 17										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
14,5	13,8	14,6	14,5	12,7	12,7	14,0	14,8	12,1		
Парична маса М3 (годишни стапки на промена во %)/5, 18										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
10,8	10,4	9,2	9,9	8,2	8,2	8,3	9,7	7,6		
Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5, 17										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
11,8	11,7	10,5	10,8	9,3	9,3	8,9	9,8	6,9		
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
7,3	9,0	8,1	5,6	6,0	6,0	5,8	6,6	7,3		
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
6,1	5,8	5,7	5,6	5,4	5,6	5,3	5,3	5,1		

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
2,0	2,0	1,9	1,9	1,7	1,9	1,6	1,5	1,4		
Просечен девизен курс МКД/ЕУР										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
61,51	61,53	61,50	61,49	61,51	61,51	61,61	61,69	61,70	61,70	61,67
Просечен девизен курс МКД/УСД										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
52,12	54,17	54,75	55,30	55,56	54,95	55,89	56,09	52,84	51,75	54,13
Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
6.921,5	1.741,2	1.820,5	1.811,2	1.812,2	7.185,2	1.552,9	1.152,7	1.876,7	2.050,9	6.633,2
Извоз на стоки (во милиони евра)/8										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
5.872,5	1.534,0	1.621,2	1.628,9	1.637,4	6.421,6	1.407,7	1.042,6	1.606,2	1.721,4	5.777,9
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
9.057,3	2.258,5	2.354,9	2.299,2	2.527,9	9.440,5	2.116,9	1.574,9	2.331,9	2.685,9	8.709,5
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
7.676,3	1.990,4	2.095,7	2.066,0	2.284,2	8.436,3	1.918,8	1.426,9	1.996,8	2.252,0	7.594,5
Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
-2.135,7	-517,3	-534,4	-488,0	-715,7	-2.255,4	-563,9	-422,2	-455,2	-635,0	-2.076,3
Трговски биланс (во милиони евра)/8										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
-1.803,8	-456,3	-474,5	-437,1	-646,8	-2.014,8	-511,0	-384,3	-390,6	-530,7	-1.816,6
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
-16,6	-195,8	-74,5	178,4	-326,7	-418,6	-163,3	-94,9	-55,3		
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
-0,1	-1,5	-0,6	1,4	-2,6	-3,3	-5,7	-3,7	-1,7		
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019			2020	2020	2020	2020	
-7,1	-175,0	-65,6	162,2	-293,9	-372,3	-148,3	-85,0	-43,3		
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
	-0,1	-1,5	-0,6	1,4	-2,6	-3,3	-5,7	-3,6	-1,6	
Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9, 15										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
713,3	64,8	32,0	92,6	214,5	404,0	141,1	-15,2	-21,6		
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
5,6	0,5	0,3	0,7	1,7	3,2	4,9	-0,6	-0,7		
Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9, 15										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
603,7	59,3	29,2	82,3	192,5	363,3	128,1	-13,7	-17,8		
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
5,6	0,5	0,3	0,7	1,7	3,2	4,9	-0,6	-0,6		
Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
2.867,1	2.866,4	2.928,2	3.127,5	3.262,6	3.262,6	3.017,3	3.639,7	3.480,2	3.359,9	3.359,9
Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
4,4	4,3	4,3	4,5	4,0	4,6	4,8	7,7	5,1		
Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/12										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
Надворешен долг (во % од БДП)/10										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/13										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
8.984,2	9.255,9	9.473,5	9.369,7	9.124,0	9.124,0	9.171,1	9.915,4	10.633,2		
Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на период)/13										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
7.843,7	8.238,5	8.324,7	8.568,6	8.154,4	8.154,4	8.311,7	8.787,1	9.086,6		
Бруто надворешен долг (во % од БДП)/ 14										
2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2020
	2019	2019	2019	2019		2020	2020	2020	2020	
73,0	73,5	74,3	76,4	72,7	72,7	76,3	80,6	83,4		

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурителен пазар


Осигурителниот пазар во 2020 година во Република Македонија се состои од 16 Друштва за осигурување (11 неживот, 5 живот), 41 Осигурително брокерски друштва, 10 Друштва за застапување во осигурување и 6 банки како застапници во осигурување.

Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2020 година има генерирано 10,07 милијарди денари премија. Доминантно учество зазема неживотното осигурување со 8,33 милијарди денари додека на животното осигурување отпаѓа 1,74 милијарди денари. Вкупното намалување во однос на 2019 година изнесува 4,89% (4,88% неживот, 4,93% живот).

Во 2020 година УНИКА Лајф АД Скопје има остварено пораст од 23.6% и пазарно учество од 10,5% (од пазарот за животното осигурување)


Пазарната концентрација според Бруто Полисираната премија, Бруто Полисираната премија по друштва за осигурување, бруто полисирана премија по канали на продажба и бруто исплатени штети се презентирани во табелите подолу:

НЕЖИВОТ:




(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЖИВОТ:




(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто полисирана премија (состојба и промени за Q4 20/19)



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто исплатени штети (состојба и промени за Q4 20/19)



2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување и осигурителни брокерски друштва.

Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје брои 20 вработени лица.

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ а.д Скопје е организирано како акционерско друштво со акционерски капитал од 215.706.400 денари.

Друштвото е основано под називот :

Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ а.д Скопје.

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број 09-636/2 од 17.05.2011 година издаде дозвола за вршење работи во осигурување во следните класи на осигурување:

- **Класа 19 – Осигурување на живот (освен она што е наведено во точките 20-23 од член 5 од ЗСО)**
- **Класа 20 - Осигурувањето на брак или породување**
- **Класа 1 – Дополнително осигурување од последици на несрекен случај – незгода со осигурување на живот**
- **Класа 2 – Дополнително здравствено осигурување со осигурување на живот**
- **Класа 21 - Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови**

Осигурување на живот опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии (член 5 став 19 од Законот за Супервизија во Осигурување).

Здравствено осигурување покрива здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителниот здравствено осигурување и тоа:

-доброволно здравствено осигурување согласно со Законот за доброволно здравствено осигурување и/или

-исплата на фиксни парични износи и/или

-надоместок за покривање на други трошоци кои не се покриени со доброволното здравствено осигурување.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на животното осигурување својата деловна политика и развојни вложувања ги ускладува со политика на матичното друштво УНИКА Австрија. УНИКА Австрија има имплементирано деловна политика која го канализира развојот и истата е именувана како УНИКА 2.0.

Со цел остварување на УНИКА 2.0 деловната политика УНИКА има изготвено правилник кој би требало да придонесе кон остварување на зацртаните цели. Истиот се состои од 5 главни точки:

- Воспоставување на најдобри професионални стандарди
- Развој и одржување на продажната мрежа
- Искористување на раното влегување на пазарите во развој
- Гарантирање на квалитет
- Засилување на стандардизацијата во сите свои деловни единици како низ членките на европската унија така и во пазарите во развој.

ГЕНЕРАЛНИ ПРОДАЖНИ МЕСТА

Како еден од главните чекори во остварување на целите од УНИКА 2.0 е развој на Генерални продажни места кои ќе придонесат кон развој и одржување на продажната мрежа.

Генерално продажно место е:

- Модерна, ексклузивна продажна канцеларија
- Обезбедува значителна бизнис независност и слобода од Генералната Дирекција
- Модел кој е компатибилен со визуелните стандарди на УНИКА

Генерален Агент е:

- партнер на интернационална корпорација и на Австрискиот пазарен лидер
- претставник на брендот на компанијата кој е застапен во 21 земја во светот
- менаџер кој раководи со своја продажна мрежа
- агент кој работи и во областа на животното и неживотното осигурување
- агент кој може да ти понуди широк спектар на производи
- претприемач чии заработки не зависат само од нивото на продажба туку и од остварување на поставените таргети и учеството во развојот на продажната мрежа.

Со цел развој на Генералните продажни места компанијата мора да развие и соодветна организациона структура при што ќе ги земе во предвид следниве точки:

- Подобрување на командната структура
- Воспоставување на опис и задолженија за секое работно место
- Воспоставување на линии за известување
- Хармонизација на продажниот со административниот процес
- Организирање на состаноци со Генералните продажни места на редовна основа.

Друштвото за осигурување ќе спроведе интензивна обука за своите вработени и агенти со цел да ги запознае со:

Вредностите на компанијата

- Системите и опремата (да им се презентираат ИТ системите и поврзаните прирачници)
- Продажните техники и производите кои се нудат од страна на компанијата
- Продажните стандарди до кои мора да се придржуваат

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје продажбата на своите продукти ја врши преку внатрешна мрежа, мрежа на надворешни лиценцирани застапници во осигурување, осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурување.

Во иднина компанијата ќе се фокусира на организирање на продажни места во склад со целите запишани во УНИКА 2.0 програмата и формирање на генерални продажни места во кои покрај продажниот кадар ќе бидат вработени и лица од областа на финансиите и контролата.

Исто така компанијата ќе го зголеми и кадарот во сите сектори и во Генералната Дирекција. Истата ќе формира департмани за наплата на побарувањата и намалување на кредитниот ризик, департман за усогласеност со професионални стандарди и се планира зголемување на вработените во правниот и финансискиот сектор за 100%.

ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО 2021-2025

УНИКА групацијата од 2021 година ја има усвоено развојната стратегија УНИКА 3.0 која треба да обезбеди одржлив развој.

Стратегијата „Уника 3.0“ е изградена врз 6 столба:

- Инвестициска политика во склад со одржливоста која го поддржува патот на Австрија и Европа кон неутралност на климата во 2040 и 2050 година
- Производи кои се занимаваат со одржливост
- Оперативно управување со внимание на еколошките и социјалните цели
- Транспарентно и континуирано известување за напредокот во областа на одржливоста и подготвеноста да се изврши проценка
- Тесни и кооперативни односи со засегнатите страни и здруженија за промовирање на одржливост
- Одржлива политика за инвестиции

Двата основни географски пазари остануваат Австрија и ЦИЕ, каде фокусот е насочен кон Полска, Чешка, Словачка и Унгарија. Додека ЦИЕ во моментот сочинува 65% од сите клиенти, 30% од премиите и 25% од приходот, штом компаниите АХА бидат интегрирани, тоа ќе претставува 75% од клиентите, кои ќе генерираат повеќе од 40% од премиите и над 50% од приходот.

Планирани се инвестиции од 500 милиони евра во ИТ, дигитализација и иновации.

УНИКА Групацијата ја започна најголемата програма за иновации во историјата на компанијата уште во 2016 година со инвестиција поголема од 500 милиони евра. Овие инвестиции се фокусираат на редизајн на деловниот модел, стекнување на потребните ИТ системи и дигитални иновации. Дигитално проширување кон Германија со Чериск.

Врз основа на своите позитивни искуства во Унгарија, UNIQA се шири во Германија преку Cherrisk, својот втор дигитален бренд (cherrisk.com). Проширувањето може да се прошири и во други земји во Западна Европа. Како платформа за продажба дигитална само, Чериск нуди едноставни полиси за осигурување за патувања, домаќинства и несреќи. Апликацијата Cherrisk Go го прави здрав живот забавен и лесен со наградување на здравствено свесно однесување и поддршка на добротворни иницијативи. Потребно е ризик да се здружи „назад кон своите корени“.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Преку UNIQA Ventures, нејзината програма за корпоративни инкубатори, UNIQA има капитал во 26 компании низ цела Европа и има инвестирано приближно 40 милиони евра во брзорастечки почетни компании во секторите fintec, insurtech и дигитално здравје. Неговото портфолио се состои од финансиски инвестиции кои веќе имаат постигнато раст на вредноста и што е уште поважно, ја поставија основата за повеќе новини во деловните модели што ќе донесат нови клиенти за УНИКА. Досега се привлечени над 25.000.

UNIQA 3.0 исто така вклучува стратегија за одржливост на инвестициите. Осигурителниот сектор е најголемиот приватен инвеститор во Европа, сепак. УНИКА ја користеше оваа моќ на пазарот, како инвеститор и осигурител, решително да се заложи за укинување на бизнисот со јаглен. Веќе инвестираше околу 600 милиони евра во инфраструктура, од кои околу 200 милиони евра во проекти за енергетска транзиција кои создаваат енергија од сонце, ветер, вода или отпад. Покрај тоа, УНИКА издаде зелена обврзница во вредност од 200 милиони евра во јули оваа година. До 2025 година, планира да состави портфолио од одржливи инвестиции од една милијарда евра.

А. Подобрување на профитабилноста

Со цел да им понудиме на нашите клиенти прво класна услуга, УНИКА Лајф АД Скопје планира да се фокусира на следниве приоритетни програми:

- Зголемување на профитабилноста преку
 - 1) Насочување на продажбата кон профитабилните класи на осигурување
 - 2) Континуирано прилагодување на цените согласно резултатите по производи и класи на осигурување и пазарните услови
 - 3) Подобрување на процесот на решавање на штети

Остварувањето на горенаведените цели ќе придонесе да се зголеми профитабилноста и да се намалат трошоците за штети и трошоците за реосигурување.

Б. Управување со инвестициите

УНИКА Лајф АД Скопје има донесено инвестициона стратегија која се однесува на период од 5 години. Со истата е предвидено Друштвото да инвестира во следниве инструменти:

- Државни хартии од вредност
- Депозити
- Средства на тековни сметки
- Вложување во инвестициони фондови

Земајќи го во предвид степенот на развиеност на македонскиот пазар на капита, УНИКА Лајф АД има развиено конзервативна инвестициона стратегија чија основна цел е да се оствари максимален принос со оглед на степенот на ризик кој треба да се преземе.

Ревизија на инвестиционата стратегија се врши по потреба, одколку се сменат целите или пазарните услови.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2020 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		203,739,348	159,483,154
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	181,912,234	146,763,265
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		182,688,961	147,841,681
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		0	0
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		157,854	36,011
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		618,873	1,042,405
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		0	0
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		0	0
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		16,930,283	11,309,149
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		0	0
3. Приходи од камати	216	12	8,867,742	7,074,660
4. Позитивни курсни разлики	217	13	1,131,360	989,458
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	12	37,461	63,537
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	12	839	13,541
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		839	13,541
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
7. Останати приходи од вложувања	223	12	6,892,881	3,167,953
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		0	0
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		0	0
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	5A	4,896,831	1,410,740

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2020 година (продолжува)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		192,082,527	161,835,381
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	6	21,647,052	14,195,537
1. Бруто исплатени штети	228		21,686,800	13,572,223
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		0	0
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		0	0
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		0	0
5. Промени во бруто резервите за штети	232		-39,748	623,314
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		0	0
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		0	0
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	6	65,106,631	58,047,232
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		65,106,631	58,047,232
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		65,106,631	58,106,507
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		0	59,275
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245		20,833,104	10,764,815
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		20,833,104	10,764,815
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248		427,838	395,264
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		0	0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		427,838	395,264

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2020 година (продолжува)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		73,748,848	67,080,935
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252		54,105,046	43,922,555
1.1 Провизија	253	8	52,319,594	41,920,838
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	9	1,785,452	2,001,717
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		0	0
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		0	0
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		19,643,802	23,158,380
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		2,947,903	1,718,535
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	9	8,263,223	8,337,096
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		5,317,156	5,394,057
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		454,011	495,689
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		2,244,362	2,234,019
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	0
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		247,694	213,331
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	10	795,596	914,007
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	10	7,637,080	12,188,742
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		5,024,076	7,413,006
2.4.2 Материјални трошоци	260б		1,382,685	996,330
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		1,230,319	3,779,406
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		6,556,635	1,911,355
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		0	511,057
2. Трошоци за камати	263		0	0
3. Негативни курсни разлики	264	13	27,201	1,047,149
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265	12	8,310	5,919
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0
6. Останати трошоци од вложувања	270	12	6,521,124	347,230
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271		1,333,990	7,238,572
1. Трошоци за превентива	272		0	0
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	11	1,333,990	7,238,572
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	19	1,532,613	-558,501

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2020 година (продолжува)

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	895,816	2,760,172
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	11,656,821	0
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	0	2,352,227
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	1,460,268	55,867
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279	0	0
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	10,196,553	0
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	0	2,408,094

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)**На 31 декември 2020**

Опис на позицијата	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	16	1,091,670	864,219
1. Гудвил	002		0	
2. Останати нематеријални средства	003		1,091,670	864,219
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		575,960,337	505,897,361
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		102,237,010	93,508,333
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	15	82,305,799	73,577,122
1.1 Земјиште	007		0	0
1.2 Градежни објекти	008		82,305,799	73,577,122
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	15	19,931,211	19,931,211
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011		19,931,211	19,931,211
2.3 Останати материјални средства	012			
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		0	0
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	0
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		0	0
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		473,723,327	412,389,028
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	18	171,177,490	139,606,440
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		263,053	3,637,436
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		170,914,437	135,969,004
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		0	0
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2020 (продолжува)

3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030	18А	5,646,124	4,564,258
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		5,646,124	4,564,258
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	17	296,899,713	268,218,330
4.1 Дадени депозити	036		295,586,696	267,027,350
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038		1,313,017	1,190,980
4.4 Останати пласмани	039		0	0
5. Деривативни финансиски инструменти	040		0	0
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		0	0
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		59,275	59,275
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		0	0
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		59,275	59,275
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		0	0
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050	18Б	33,779,626	12,946,522

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2020 (продолжува)

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		113,983	584,353
1. Одложени даночни средства	052			0
2. Тековни даночни средства	053		113,983	584,353
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		28,610,495	16,571,103
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	19	17,979,816	11,310,647
1. Побарувања од осигуреници	056		17,979,816	11,310,647
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		0	0
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		0	0
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	20	10,630,679	5,260,456
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064			0
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		9,007,724	4,121,738
3. Останати побарувања	066		1,622,955	1,138,718
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		0	0
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		17,888,187	19,070,339
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	15	1,480,978	618,625
1. Опрема	070		1,480,978	618,625
2. Останати материјални средства	071		0	0
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	21	16,407,209	18,350,585
1. Парични средства во банка	073		16,398,222	18,326,247
2. Парични средства во благајна	074		8,987	24,338
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		0	101,129
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		0	290,061
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080		0	0
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		0	290,061
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		0	0
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		657,503,573	556,283,233
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2020 (продолжува)

ПАСИВА				
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	22	196,688,710	186,492,157
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086		215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		0	0
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		0	0
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		0	0
1. Законски резерви	096		0	0
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5. Останати резерви	100		0	0
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		0	0
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		29,214,243	26,806,149
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		10,196,553	0
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		0	2,408,094
B. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		0	0
B. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	6A	406,365,743	340,679,987
I. Бруто резерви за преносни премии	107		3,397,758	2,778,885
II. Бруто математичка резерва	108		401,755,578	336,648,947
III. Бруто резерви за штети	109		1,212,407	1,252,155
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	6A	33,779,626	12,946,522
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	23	510,064	469,634
1. Резерви за вработени	115		510,064	469,634
2. Останати резерви	116		0	0
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	23	994,185	121,387
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119		994,185	121,387
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	23	19,165,245	15,573,546
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123		0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		0	0

*(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)***ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)****На 31 декември 2020 (продолжува)**

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	115,994	26,092
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	115,994	26,092
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128	0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129	0	0
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	19,049,251	15,547,454
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	18,161,059	13,771,791
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132	0	0
3. Останати обврски	133	888,192	1,775,663
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	0	0
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135	0	0
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S	136	657,503,573	556,283,233
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137	0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2020 година

Позиција	Број на по	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризационна резерва	Нераспред. доб или пренесена загуба	Добивка (со знак +)/ загуба	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	0	0	0	0	0	0			-28,684,340	1,878,191	0
Промена во сметководствените политики	I1	0	0	0	0	0	0	0					0
Исправка на грешки во претходниот период	I2	0	0	0	0	0	0	0					0
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	0	0	0	0	0	0			-28,684,340	1,878,191	188,900,251
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	-2,408,094
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	-2,408,094
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	-1,878,191	0
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IV4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	-1,878,191	0
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,806,149	-2,408,094	186,492,157

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2020 година (продолжува)

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,806,149	-2,408,094	186,492,157
Промена во сметководствените политики	VI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,806,149	-2,408,094	186,492,157
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,553	10,196,553
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,196,553	10,196,553
Несопственички промени во капиталот	VIII2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	2,408,094	0
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	2,408,094	0
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,214,243	10,196,553	196,688,710

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2020 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	179,714,692	148,094,408
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	175,340,459	140,643,806
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302		
3. Приливи од учество во надомест на штети	303		
4. Примени камати од работи на осигурување	304		
5. Останати приливи од деловни активности	305	4,374,233	7,450,602
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	92,046,098	80,019,042
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	21,611,268	13,718,665
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308		
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	68,041	9,922
4. Надоместоци и други лични расходи	310	10,212,673	10,141,789
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	51,802,098	42,149,262
6. Платени камати	312	0	
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	3,154,371	3,592,331
8. Останати одливи од редовни активности	314	5,666,714	10,407,073
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	87,668,594	68,075,366
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	0	0
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	73,883,168	370,957,490
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318		
2. Приливи по основ на материјални средства	319		
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320		
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	8,009,394	35,147,441
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	53,747,452	322,781,925
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	7,964,279	3,238,327
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	0	
8. Приливи од камати	325	4,162,043	9,789,797

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2020 година (продолжува)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	164,608,284	435,646,353
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	613,212	242,365
2. Одливи по основ на материјални средства	328	12,153,172	73,731,179
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329		
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	35,513,048	45,969,255
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	113,877,848	311,310,596
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	2,451,004	4,392,958
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	0	
8. Одливи од камати	334	0	
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	90,725,116	64,688,863
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	0	0
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338		0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339		0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340		0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	0	0
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342		0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343		0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344		0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	0	0
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	253,597,860	519,051,898
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	256,654,382	515,665,395
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	0	3,386,503
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	3,056,522	0
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	18,350,585	15,021,773
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	606,105	-57,691
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	16,398,222	18,350,585

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	Година што завршува на 31 Декември 2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Бруто полисирани премии	182,688,961	147,841,681
Промена во преносна премија	(618,873)	(1,042,405)
Бруто приходи од премии	182,070,088	146,799,276
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(157,854)	(36,011)
Трошоци за реосигурување	(157,854)	(36,011)
Нето приходи од премија	181,912,234	146,763,265

Година што завршува на 31 Декември 2020	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	115,878,379	-	(157,854)	115,720,525
Здравствено осигурување	1,321,331	(54,146)	-	1,267,185
Незгода	4,716,200	(564,727)	-	4,151,473
Јунит Линк	60,773,051	-	-	60,773,051
Вкупно	182,688,961	(618,873)	(157,854)	181,912,234

Година што завршува на 31 Декември 2019	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	Нето приходи од осигурување
Живот	101,840,007	-	(36,011)	101,803,996
Здравствено осигурување	1,366,530	-	-	1,366,530
Незгода	3,911,170	(758,235)	-	3,152,935
Јунит Линк	40,723,974	(284,170)	-	40,439,804
Вкупно	147,841,681	(1,042,405)	(36,011)	146,763,265

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. А ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Приход од признавање на основно средство	2,342,899	-
Закуп	1,278,953	-
Останат приход	1,274,979	1,410,740
	<u>4,896,831</u>	<u>1,410,740</u>

Приходите од признавање на основно средство во износ од 2,342,899 денари се однесуваат на капитализирани трошоци за градежни објекти, додека закупот во износ од 1,278,953 денари се однесува на приходи остварени од изнајмување на дел од градежните објекти.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. НАСТАНАТИ ШТЕТИ И ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2020	2019
Настанати штети		
Бруто исплатени штети	21,686,800	13,572,223
Промени во резерви на штети	(39,748)	623,314
	<u>21,647,052</u>	<u>14,195,537</u>
Промени во математичка резерва		
Промени во математичка резерва	65,106,631	58,106,507
Намалено за математичка резерва предадена во реосигурување	-	(59,275)
	<u>65,106,631</u>	<u>58,047,232</u>
Промена во математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	<u>20,833,104</u>	<u>10,764,815</u>
	<u>107,586,787</u>	<u>83,007,584</u>

	Година што завршува на 31 Декември	
	2020	2019
Бруто исплатени штети - незгода	1.155.266	449.562
Бруто исплатени штети - здравствено	128.323	78.712
Бруто исплатени штети - откуп	10.066.041	7.477.426
Бруто исплатени штети - во случај на смрт	6.254.091	2.879.642
Бруто исплатени штети - доживување	4.083.079	2.508.265
Бруто исплатени штети - тешки болести	-	178.616
	<u>21.686.800</u>	<u>13.572.223</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. А. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Преносна премија	3,397,758	2,778,885
Математичка резерва	401,755,578	336,648,947
Бруто резерви за штети	<u>1,212,407</u>	<u>1,252,155</u>
	406,365,743	340,679,987
Математичка резерва за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик	<u>33,779,626</u>	<u>12,946,522</u>
	<u>440,145,369</u>	<u>353,626,509</u>
Движење на резервите		
	31 Декември 2020	31 Декември 2019
На 1 Јануари	353,626,509	283,089,468
Пренесена премија	618,873	1,042,405
Математичка резерва	65,106,631	58,106,507
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	20,833,104	10,764,815
Резерви за штети	<u>(39,748)</u>	<u>623,314</u>
На 31 Декември	<u>440,145,369</u>	<u>353,626,509</u>
Пренесена премија по класи на осигурување		
	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Јунит Линк	-	359,171
Незгода	<u>3,397,758</u>	<u>2,419,714</u>
	<u>3,397,758</u>	<u>2,778,885</u>
Математичка резерва по класи		
	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Јунит Линк	939,147	462,882
Живот	<u>400,816,431</u>	<u>336,186,065</u>
	<u>401,755,578</u>	<u>336,648,947</u>
Бруто резерви за штети		
	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Резерви за пријавени но нерешени штети	1,025,937	1,207,067
Резерви за случени но непријавени штети	<u>186,470</u>	<u>45,088</u>
	<u>1,212,407</u>	<u>1,252,155</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. ТРОШОЦИ ЗА ПОПУСТИ И БОНУСИ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2020	2019
Одобрени попусти и вратени полиси		
Живот	413,382	377,303
Здравствено осигурување	5,561	1,828
Незгода	7,865	14,897
Јунит Линк	1,030	1,236
	<u>427,838</u>	<u>395,264</u>
Нето приход од осигурување		

8. ТРОШОЦИ ЗА ПРОВИЗИИ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2020	2019
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	24.200.962	17.071.515
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	3.321.378	3.673.034
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	24.797.254	21.176.289
	<u>52.319.594</u>	<u>41.920.838</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2020	2019
Нето плати за постојано вработени	6,508,693	6,740,116
Даноци и придонеси од плати	3,292,288	3,385,366
Останати трошоци за вработени	247,694	213,331
	<u>10,048,675</u>	<u>10,338,813</u>
Од кои:		
Бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа	1,785,452	2,001,717
Бруто плати на останати вработени	8,263,223	8,337,096

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Трошоци за кирија	634,913	1,640,522
Трошоци за раководење	236,797	939,160
Трошоци за даноци и придонеси	634,991	2,728,256
Трошоци за одржување	1,035,233	969,742
Трошоци за ревизија	509,602	693,888
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	140,190	233,737
Трошоци за репрезентација и маркетинг	291,386	428,293
Трошоци за спонзорства и донации	1,225,600	375,250
Канцелариски материјали	344,271	152,993
Трошоци за весници и списанија	95,606	112,035
Трошоци за комунални услуги	444,325	195,241
Трошоци за банкарски услуги	294,043	330,072
Трошоци за резервирања за отпремнини, нето од приходи од ослободување	67,624	(85,091)
Патни трошоци	6,200	253,892
Останати трошоци	1,676,299	3,220,752
Вкупно останати административни трошоци	<u>7,637,080</u>	<u>12,188,742</u>
Трошоци за договор на дело	<u>795,596</u>	<u>914,007</u>
	<u>8,432,676</u>	<u>13,102,749</u>

11. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Финансирање на регулаторниот орган	778,992	691,567
Прекинати полиси	<u>554,998</u>	<u>6,547,005</u>
	<u>1,333,990</u>	<u>7,238,572</u>

Во 2020 година Друштвото изврши промена на евидентирање на износот на прекинати полиси за кои е признат приход во истата година и истиот го евидентира како сторно во вкупната бруто полисирана премија. Прекинатите полиси во текот на 2020 година изнесуваат 13,384,517 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

12. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА, НЕТО

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Приходи од камати	8.867.742	7.074.660
Останати приходи од вложувања		
Приходи од амортизација на дисконт	431.101	1.614.915
Нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиски средства	6.253.465	1.490.337
Останато	208.315	62.701
Вкупно останати приходи од вложувања	6.892.881	3.167.953
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства во портфолио за тргување	839	13.541
Нереализирани загуби од промена на објективната вредност на финансиски средства	(8.310)	(5.919)
Останати трошоци од вложувања	(6.521.124)	(347.230)
Расходи од камати	-	-
	<u>9.232.028</u>	<u>9.903.005</u>

Останати трошоци од вложувања ги вклучуваат нереализираните загуби од промена на објективната вредност на вложувањата кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (белешка 18Б).

13. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Позитивни курсни разлики	1,131,360	989,458
Негативни курсни разлики	(27,201)	(1,047,149)
	<u>1,104,159</u>	<u>(57,691)</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14. ДАНОК НА ДОБИВКА

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Добивка/(Загуба) пред оданочување	11,656,821	(2,352,227)
Непризнаени расходи и приходи за даночни цели	2,945,862	2,910,902
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	14,602,683	558,675
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>1,460,268</u>	<u>55,867</u>
Ефективна даночна стапка	12.53%	-2.38%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно материјални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2020	73,731,179	3,012,906	76,744,085	20,442,268	1,822,702	2,428,009	4,250,711	101,437,064
Зголемување	10,893,216	-	10,893,216	-	1,259,956	-	1,259,956	12,153,172
Намалување	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020	<u>84,624,395</u>	<u>3,012,906</u>	<u>87,637,301</u>	<u>20,442,268</u>	<u>3,082,658</u>	<u>2,428,009</u>	<u>5,510,667</u>	<u>113,590,236</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2020	307,213	2,859,750	3,166,963	511,057	1,609,039	2,023,047	3,632,086	7,310,106
Трошок за годината	2,011,383	153,156	2,164,539	-	178,566	219,037	397,603	2,562,142
Продадено	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2020	<u>2,318,596</u>	<u>3,012,906</u>	<u>5,331,502</u>	<u>511,057</u>	<u>1,787,605</u>	<u>2,242,084</u>	<u>4,029,689</u>	<u>9,872,248</u>
Нето сметководствена вредност на								
31 декември 2020 година	<u>82,305,799</u>	<u>-</u>	<u>82,305,799</u>	<u>19,931,211</u>	<u>1,295,053</u>	<u>185,925</u>	<u>1,480,978</u>	<u>103,717,988</u>
31 декември 2019 година	<u>73,423,966</u>	<u>153,156</u>	<u>73,577,122</u>	<u>19,931,211</u>	<u>213,663</u>	<u>404,962</u>	<u>618,625</u>	<u>94,126,958</u>

Во текот на 2019 година Друштвото се стекна со недвижности за вршење на дејноста во вкупен износ од 73,731,179 денари за кој што во текот на 2020 година направи дополнителни трошоци за нивна адаптација во износ од 10,893,216 денари. Со состојба на 31 декември 2020 година, Друштвото изврши проценка на објективната вредност на овие недвижности, спроведена од страна на независен проценител. Проценката е извршена со користење на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот. Според оваа проценка, објективната вредност на недвижностите е 82,331,877 денари и е повисока од нето сметководствената вредност на 31 декември 2020 година за 26,078 денари. Почнувајќи од мај 2020 година дел од недвижностите ги има дадено под наем и има остварено приходи во вкупен износ од 1,278,953 денари (Белешка 5А). Сепак Друштвото нема донесено формална одлука дали и во колкав дел ќе се користат недвижностите за вршење на дејност или за други цели. Со донесување на одлука за намена на недвижностите истите ќе бидат соодветно класифицирани.

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

15. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно материјални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2019	-	3,012,906	3,012,906	20,442,268	1,822,702	2,428,009	4,250,711	27,705,885
Зголемување	73,731,179	-	73,731,179	-	-	-	-	73,731,179
Намалување	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	<u>73,731,179</u>	<u>3,012,906</u>	<u>76,744,085</u>	<u>20,442,268</u>	<u>1,822,702</u>	<u>2,428,009</u>	<u>4,250,711</u>	<u>101,437,064</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2019	-	2,347,556	2,347,556	-	1,497,252	1,577,688	3,074,940	5,422,496
Трошок за годината	307,213	512,194	819,407	511,057	111,787	445,359	557,146	1,887,610
Продадено	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	<u>307,213</u>	<u>2,859,750</u>	<u>3,166,963</u>	<u>511,057</u>	<u>1,609,039</u>	<u>2,023,047</u>	<u>3,632,086</u>	<u>7,310,106</u>
Нето сметководствена вредност на								
31 декември 2019 година	<u>73,423,966</u>	<u>153,156</u>	<u>73,577,122</u>	<u>19,931,211</u>	<u>213,663</u>	<u>404,962</u>	<u>618,625</u>	<u>94,126,958</u>
31 декември 2018 година	<u>-</u>	<u>665,350</u>	<u>665,350</u>	<u>20,442,268</u>	<u>325,450</u>	<u>850,321</u>	<u>1,175,771</u>	<u>22,283,389</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари 2020	2,328,627	2,328,627
Зголемување	613,212	613,212
Состојба на 31 декември 2020	<u>2,941,839</u>	<u>2,941,839</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари 2020	1,464,408	1,464,408
Трошок за годината	385,761	385,761
Состојба на 31 декември 2020	<u>1,850,169</u>	<u>1,850,169</u>
Нето сметководствена вредност на		
31 декември 2020 година	<u>1,091,670</u>	<u>1,091,670</u>
31 декември 2019 година	<u>864,219</u>	<u>864,219</u>
	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари 2019	2,086,262	2,086,262
Зголемување	242,365	242,365
Состојба на 31 декември 2019	<u>2,328,627</u>	<u>2,328,627</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари 2019	1,122,426	1,122,426
Трошок за годината	341,982	341,982
Состојба на 31 декември 2019	<u>1,464,408</u>	<u>1,464,408</u>
Нето сметководствена вредност на		
31 декември 2019 година	<u>864,219</u>	<u>864,219</u>
31 декември 2018 година	<u>963,836</u>	<u>963,836</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	<u>31 декември 2020</u>	<u>31 декември 2019</u>
Депозити		
- во странска валута	165,586,696	165,027,350
- во денари	130,000,000	102,000,000
Дадени краткорочни заеми	<u>1,313,017</u>	<u>1,190,980</u>
	<u>296,899,713</u>	<u>268,218,330</u>

Друштвото во текот на 2020 година дел од своите средства ги има вложено во 7 комерцијални банки во Република Северна Македонија. Со состојба на 31 декември 2020 година депозитите во денари се во износ од 130,000,000 денари (31 декември 2020 година: 102,000,000 денари), а депозитите во странска валута се во износ од 165,586,696 денари (31 декември 2019 година: 165,027,350 денари) и со распон на каматни стапки од 0.6% до 3% и рокови на орочување од 2 до 5 години (2019: распон на каматни стапки од 0.78% до 3% и рокови на орочување од 2 до 5 години). Дадени краткорочни заеми во износ од 1,313,017 денари (2019: 1,190,980 денари) се однесуваат на дадени заеми на физички лица врз основа полиси за животна осигурување кои се заложени како колатерал

18. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	<u>2020</u>	<u>31 декември 2019</u>
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	263,053	3,637,436
Должнички хартии со рок на достасување над една година	<u>170,914,437</u>	<u>135,969,004</u>
	<u>171,177,490</u>	<u>139,606,440</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 171,177,490 денари (2019: 139,606,440 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 1.4% до 5.0% (2019: од 2.0% до 5.0%).

18 А. ВЛОЖУВАЊА ЗА ТРГУВАЊЕ

Со состојба на 31 декември 2020 година, Друштвото има вложувања во удели во отворени инвестициски фондови (парични фондови) кои служат за покривање на математичка резерва и вложувања од капитал и истите се класифицирани како вложувања расположливи за тргување кои се регистрирани и работат на територијата на Република Северна Македонија во износ од 5.646.124 денари (2019: 4.564.258 денари).

18 Б. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК

Финансиските вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик во износ од 33,779,626 денари (2019: 12,946,522 денари) се однесуваат на вложувања во домашни инвестициски фондови, односно во Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје и Генрали Инвестментс АД Скопје.

Промената во објективната вредност преку билансот на успех е резултат на нето ефектот од вредносното усогласување односно од нереализирани добивки во вкупен износ од 6,253,465 денари (2019: 1,490,337 денари) и нереализирани загуби во вкупен износ од 6,521,124 денари (2019: 347,230 денари) кои произлегуваат од сведување на објективна вредност на датумот на известување.

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

19. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	<u>31 Декември 2020</u>	<u>31 Декември 2019</u>
Побарувања за премии за осигурување	21,274,133	13,072,351
Исправка на вредноста	<u>(3,294,317)</u>	<u>(1,761,704)</u>
	<u>17,979,816</u>	<u>11,310,647</u>

Движење на исправката на вредност

	<u>31 Декември 2020</u>	<u>31 Декември 2019</u>
На 1 Јануари	1,761,704	2,320,205
Трошок за годината	<u>1,532,613</u>	<u>(558,501)</u>
На 31 Декември	<u>3,294,317</u>	<u>1,761,704</u>

20. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	<u>2020</u>	<u>31 Декември 2019</u>
Побарувања по основ на камати	8,814,058	4,108,261
Останати побарувања по основ на вложувања	193,666	13,477
Останати побарувања	<u>1,622,955</u>	<u>1,138,718</u>
	<u>10,630,679</u>	<u>5,260,456</u>

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>31 Декември 2020</u>	<u>31 Декември 2019</u>
Сметки во банки:		
- во денари	15,391,246	17,089,935
- во странска валута	1,006,976	1,236,312
Пари во благајна:		
- во денари	<u>8,987</u>	<u>24,338</u>
	<u>16,407,209</u>	<u>18,350,585</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

22. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2020 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

Крајно матично претпријатие на Друштвото е Uniqa Osterreich Versicherungen AG.

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Дивиденди

Во текот на 2020 година Друштвото нема исплатено дивиденда (2019: нема). По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

23. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Обврски за примени аванси	13,235,979	10,311,193
Обврски за провизија	4,925,080	3,460,598
Обврски за отпремнини	510,064	469,634
Обврски за даноци	994,185	121,387
Обврски за нето плати	478,016	550,183
Обврски за придонеси и даноци од плати	328,439	469,964
Останати обврски	197,731	781,608
	20,669,494	16,164,567

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2020 година изврши реосигурување за полиси кои покриваат ризик смрт со комерцијално име Ризико Кредит со осигурена сума над износот на самопридржај за овој продукт (50,000 евра).

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

	2020	31 Декември 2019
Средства		
Депозити во банки	3,000,000	1,000,000
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	3,401,800	3,401,800
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>6,401,800</u>	<u>4,401,800</u>
Резерви за штети	1,212,407	1,252,155
Бруто резерви за преносни премии	3,397,758	2,778,885
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>4,610,165</u>	<u>4,031,040</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>1,791,635</u>	<u>370,760</u>

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. На 31 декември 2020 година депозитите во банки изнесуваат 0.7% (2019: 0.3%), државните обврзници изнесуваат 0.8% (2019: 1.0%) од вкупните средства што ги покриваат техничките и математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	2020	31 Декември 2019
Средства		
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РМ	1,542,457	503,504
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	3,590,219	-
Аванси	1,313,017	-
Депозити во банки	235,501,996	203,460,598
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	167,775,690	136,204,640
Вкупно дозволени вложувања на средства	409,723,379	340,168,742
Обврски (Математичка резерва)		
Бруто резерви по договори за осигурување	401,696,303	336,589,672
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	401,696,303	336,589,672
Усогласеност на средствата и обврските	8,027,076	3,579,070

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва додека паричните средства во благајна и средствата на банкарски сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва.

На 31 декември 2020 година депозитите во банки изнесуваат 56.6% (2019: 59.0%), државните обврзници изнесуваат 40.3% (2019: 39.5%), уделите и акции во инвестициски фондови изнесуваат 0.4% (2019: 0.1%), авансите изнесуваат 0.3% (2019: 0.0%), додека пак паричните средства изнесуваат 0.9% (2019: 0%) од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2020 година, Друштвото има депозити во 7 банки.

Во продолжение е пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

2020

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	185,400,487
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни премии од емитирани обични акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	0
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	1,091,670
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	29,214,243
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	
Субординирани должнички инструменти	II3	
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	185,400,487
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	
КАПИТАЛ I + II - IV	V	185,400,487

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	40,110,212
Капитал	VI3	185,400,487
Гарантен фонд*	VI4	185,082,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	318,487
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	145,290,275

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

2019

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	185,627,938
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	0
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	864,219
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	29,214,243
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	185,627,938
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	
КАПИТАЛ I + II - IV	V	185,627,938

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	26,988,454
Капитал	VI3	185,627,938
Гарантен фонд*	VI4	184,456,800
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	1,171,138
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	158,639,484

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот.

Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска противвредност. На 31 декември 2020 гарантниот фонд на Друштвото е 185,082,487 денари. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31 декември 2020 изнесува 318,487 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

Маргина на солвентност на 31 Декември 2020

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	401,537,655	
Нето математичка резерва	2	401,482,237	
Коефициент 1 ($[[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	16,059,289	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	23,042,327	
	ризик од смрт од 3 до 5 години	542,894,161	
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	7,318,327,012	
	Вкупно ($[[6]*0,1\% + [7]*0,1\%$)	22,792,365	0
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	7,831,775,417	
Коефициент 2 ($[[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0.99	0.00
Втор резултат ($[[12]=[9]*[11]$)	12	22,640,628	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	38,699,918	0

Маргина на солвентност на 31 Декември 2019

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	339,427,832	
Нето математичка резерва	2	339,368,557	
Коефициент 1 ($[[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	13,574,742	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	13,396,737	
	ризик од смрт од 3 до 5 години	231,811,179	
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	4,027,779,691	
	Вкупно ($[[6]*0,1\% + [7]*0,1\%$)	12,444,453	0
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	4,241,256,847	
Коефициент 2 ($[[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0.99	0.00
Втор резултат ($[[12]=[9]*[11]$)	12	12,352,041	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	25,926,784	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	7,834,969	5,898,169
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	1,410,294	1,061,670
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	0	0
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	4	1,410,294	1,061,670
Бруто исплатени штети	5	1,283,589	528,274
Нето исплатени штети	6	1,283,589	528,274
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[8	1,410,294	1,061,670

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на	1	40,110,212	26,988,454

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост На 31 декември 2020 и 2019 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

26.1. Категории на финансиски инструменти

	31 Декември 2020	31 Декември 2019
Финансиски средства		
Пласмани во банки	295,586,696	267,027,350
Дадени заеми	1,313,017	1,190,980
Побарувања за премии	17,979,816	11,310,647
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	263,053	3,637,436
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	170,914,437	135,969,004
Вложувања во инвестициони фондови	39,425,750	17,510,780
Други побарувања	10,592,110	5,222,751
Парични средства	16,407,209	18,350,585
	552,482,088	460,219,533
Финансиски обврски		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	5,100,238	4,242,206
	5,100,238	4,242,206

26.2. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времена основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

26.3. Управување со кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот, Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	<u>31 Декември 2020</u>	<u>31 Декември 2019</u>
Финансиски средства		
Пласмани во банки	295,586,696	267,027,350
Дадени заеми	1,313,017	1,190,980
Побарувања за премии	17,979,816	11,310,647
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	263,053	3,637,436
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	170,914,437	135,969,004
Вложувања во инвестициони фондови	39,425,750	17,510,780
Други побарувања	10,592,110	5,222,751
Парични средства	16,407,209	18,350,585
	<u>552,482,088</u>	<u>460,219,533</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2020 и 2019 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 5.17%% (2019: 3.59%) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од животна осигурување, додека 53.50% (2019: 58.02%) се однесуваат на орочени депозити, а 38.07% (2019: 33.35%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2020 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

31 Декември 2020

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	12,580,550	-	12,580,550
Доспеани и оштетени побарувања	8,693,583	(3,294,317)	5,399,266
	21,274,133	(3,294,317)	17,979,816

31 Декември 2019

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	6,806,112	-	6,806,112
Доспеани и оштетени побарувања	6,266,239	(1,761,704)	4,504,535
	13,072,351	(1,761,704)	11,310,647

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од купувачи

Во текот на 2020 година Агенцијата за супервизија на осигурување изврши измена на класификацијата на ризични категории на побарувањата, според староста на ненаплатените побарувања. Оттаму, презентацијата на старосната структура подолу е извршена со примена на новата класификација на 31 декември 2020 година и според старата класификација на 31 декември 2019 година. Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на извештајот за финансиска состојба е:

СТАРΟΣНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2020

	31 Декември 2020
до 90 дена	12,580,550
91-120 дена	1,997,056
121-180 дена	2,669,663
181-330 дена	3,082,176
331-425 дена	861,883
над 425 дена	82,835
	21,274,133

СТАРΟΣНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2019

	31 Декември 2019
до 30 дена	6,806,112
31-60 дена	2,367,802
61-120 дена	2,332,502
121-270 дена	1,554,125
271-365 дена	9,351
над 365 дена	2,459
	13,072,351

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Останатите финансиски средства во најголем дел се однесуваат на побарувања за камата, кои се недоспеани.

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.4. Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2020 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	95,885,508	78,970,121	208,891,129	93,809,651	35,786,420	5,948,348	138,641,553	657,932,730
1. Нематеријални средства	002	0	0	1,091,670	0	0	0	0	1,091,670
2. Вложувања	003	50,265,389	78,914,417	206,267,973	88,399,082	29,631,019	0	122,482,457	575,960,337
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	59,275	0	0	0	0	0	0	59,275
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	55,704	50,508	5,410,569	6,155,401	5,948,348	16,159,096	33,779,626
5. Одложени и тековни даночни средства	006	756,916	0	0	0	0	0	0	756,916
6. Побарувања	007	28,396,719	0	0	0	0	0	0	28,396,719
7. Останати средства	008	16,407,209	0	1,480,978	0	0	0	0	17,888,187
8. Активни временски разграничувања	009	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Вкупно обврски	010	59,398,893	26,457,996	25,778,157	83,159,677	80,606,767	120,509,155	262,022,084	657,932,730
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	196,688,710	196,688,710
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	38,810,306	26,402,292	25,727,649	77,704,922	74,451,366	114,462,569	48,806,638	406,365,743
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	55,704	50,508	5,410,569	6,155,401	5,948,348	16,159,096	33,779,626
5. Останати резерви	015	0	0	0	44,186	0	98,238	367,640	510,064
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	1,637,118	0	0	0	0	0	0	1,637,118
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај cedenti, по основ на договори за реосигурување	017	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	18,951,469	0	0	0	0	0	0	18,951,469
9. Пасивни временски разграничувања	019	0	0	0	0	0	0	0	0
Разлика - неусогласена рочна структура	020	36,486,615	52,512,125	183,112,972	10,649,974	-44,820,347	-114,560,807	-123,380,531	0

За годината завршена на 31 декември 2019 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	66,246,110	101,514,255	165,853,270	112,906,824	7,251,920	2,590,197	99,861,382	556,223,958
1. Нематеријални средства	002	0	0	864,219	0	0	0	0	864,219
2. Вложувања	003	30,348,879	101,514,255	164,370,426	112,906,824	3,401,800	0	93,355,177	505,897,361
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0	0	3,850,120	2,590,197	6,506,205	12,946,522
5. Одложени и тековни даночни средства	006	584,353	0	0	0	0	0	0	584,353
6. Побарувања	007	16,571,103	0	0	0	0	0	0	16,571,103
7. Останати средства	008	18,451,714	0	618,625	0	0	0	0	19,070,339
8. Активни временски разграничувања	009	290,061	0	0	0	0	0	0	290,061
II. Вкупно обврски	010	51,658,495	18,116,702	23,684,531	60,848,237	68,350,901	93,866,627	239,698,464	556,223,958
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	186,492,157	186,492,157
3. Бруто технички резерви	013	35,493,928	18,116,702	23,684,531	60,848,237	64,500,781	91,276,430	46,700,102	340,620,712
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	3,850,120	2,590,197	6,506,205	12,946,522
5. Останати резерви	015	469,634	0	0	0	0	0	0	469,634
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	121,387	0	0	0	0	0	0	121,387
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	15,573,546	0	0	0	0	0	0	15,573,546
Разлика - неусогласена рочна структура	020	14,587,615	83,397,553	142,168,739	52,058,587	-61,098,981	-91,276,430	-139,837,082	0

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.5. Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

26.6. Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2020 изложеноста е како што следи:

2020

Опис на позицијата	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	3	4	8
I. Вкупно средства	321,541,081	336,391,649	657,932,730
1. Нематеријални средства	1,091,670	0	1,091,670
2. Вложувања	262,632,471	313,327,866	575,960,337
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	0	59,275	59,275
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	33,779,626	0	33,779,626
5. Одложени и тековни даночни средства	756,916	0	756,916
6. Побарувања	6,399,187	21,997,532	28,396,719
7. Останати средства	16,881,211	1,006,976	17,888,187
8. Активни временски разграничувања	0	0	0
II. Вкупно обврски	59,372,448	598,560,282	657,932,730
1. Капитал и резерви	0	196,688,710	196,688,710
2. Субординирани обврски	0	0	0
3. Бруто технички резерви	4,610,165	401,755,578	406,365,743
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	33,779,626	0	33,779,626
5. Останати резерви	510,064	0	510,064
6. Одложени и тековни даночни обврски	1,637,118	0	1,637,118
7. Обврски кои произлегуваат од депозити на друштва за реосигурување кај цеденти, по основ на договори за реосигурување	0	0	0
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	18,835,475	115,994	18,951,469
III. Разлика - неусогласена валутна структура	262,168,633	-262,168,633	0

За годината што завршува на 31 декември 2019 изложеноста е како што следи:

2019

Опис на позицијата	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	3	4	8
I. Вкупно средства	238,215,102	318,068,131	556,283,233
1. Нематеријални средства	864,219	0	864,219
2. Вложувања	202,410,776	303,486,585	505,897,361
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	0	59,275	59,275
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	12,946,522	0	12,946,522
5. Одложени и тековни даночни средства	584,353	0	584,353
6. Побарувања	3,285,144	13,285,959	16,571,103
7. Останати средства	17,834,027	1,236,312	19,070,339
8. Активни временски разграничувања	290,061	0	290,061
II. Вкупно обврски	32,443,363	523,839,870	556,283,233
1. Капитал и резерви	0	186,492,157	186,492,157
3. Бруто технички резерви	4,031,040	336,648,947	340,679,987
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	12,946,522	0	12,946,522
5. Останати резерви	469,634	0	469,634
6. Одложени и тековни даночни обврски	121,387	0	121,387
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	14,874,780	698,766	15,573,546
III. Разлика - неусогласена валутна структура	205,771,739	-205,771,739	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.6. Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 1% <u>2020</u>	Намалување од 1% <u>2020</u>	Зголемување од 1% <u>2019</u>	Намалување од 1% <u>2019</u>
Добивка (Загуба) за годината	<u>2,621,686</u>	<u>(2,621,686)</u>	<u>2,057,717</u>	<u>(2,057,717)</u>

26.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УПРАВУВАЊЕ СО КАМАТНИОТ РИЗИК

	2020	31 Декември 2019
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	17,979,816	11,310,647
Други побарувања	10,592,110	5,222,751
Вложувања во инвестициони фондови	39,425,750	17,510,780
Парични средства	8,987	24,338
	<u>68,006,663</u>	<u>34,068,516</u>
<i>Со фиксна каматна стапка:</i>		
Пласмани во банки	295,586,696	267,027,350
Дадени заеми	1,313,017	1,190,980
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	263,053	3,637,436
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	170,914,437	135,969,004
	<u>468,077,203</u>	<u>407,824,770</u>
<i>Со променлива каматна стапка:</i>		
Парични средства	16,398,222	18,326,247
	<u>16,398,222</u>	<u>18,326,247</u>
	<u>552,482,088</u>	<u>460,219,533</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	5,100,238	4,242,206
	<u>5,100,238</u>	<u>4,242,206</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.7. Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабилни непроменети, загубата на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година би била повисока, односно пониска, за 163,982 денари (2019: 183,262 денари).

26.8. Објективна вредност на финансиските инструменти

Друштвото располага со финансиски средства и обврски, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по договорни услови. Утврдувањето на објективната вредност се базира на пазарните вредности на средствата и обврските кои во билансот на состојба не се презентирани по објективна вредност.

Друштвото ги класификува финансиските средства и обврски согласно хиерархијата за техники на вреднување и информациите дали потребните инпути за вреднување се јавно достапни или не, согласно која постојат три нивоа на хиерархија на објективна вредност и тоа:

- Ниво 1 - објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 1.
- Ниво 2 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари (влезните информации може директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активните пазари, како на пр.: котираните цени на активен пазар за слични финансиски инструменти, или сите значајни влезни информации во моделот за одредување на објективната вредност може да се потврдат и да се следат на активниот пазар).
- Ниво 3 - објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се потврдат и да се следат на активни пазари, односно врз основа на техники за вреднување во кои најголемо учество имаат информациите за ризиците на финансиските инструменти коишто не можат да се следат и да се потврдат на активни пазари. Друштвото нема класификувано инструменти во ниво 3.

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2020 и 2019 година:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.8 Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжува)

	31 декември 2020		31 декември 2019	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Гласмани во банки	295,586,696	295,586,696	267,027,350	267,027,350
Дадени заеми	1,313,017	1,313,017	1,190,980	1,190,980
Побарувања за премии	17,979,816	17,979,816	11,310,647	11,310,647
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	263,053	263,053	3,637,436	3,637,436
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	170,914,437	170,914,437	135,969,004	135,969,004
Вложувања во инвестициони фондови	39,425,750	39,425,750	17,510,780	17,510,780
Други побарувања	10,592,110	10,592,110	5,222,751	5,222,751
Парични средства	16,407,209	16,407,209	18,350,585	18,350,585
	552,482,088	552,482,088	460,219,533	460,219,533
Финансиски обврски				
Долгорочни позајмици	-	-	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	5,100,238	5,100,238	4,242,206	4,242,206
	5,100,238	5,100,238	4,242,206	4,242,206

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, како и во согласност со „Одлуката за одредување на начинот на вреднување на должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои немаат котирана пазарна цена на активен пазар“ издадена од АСО, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, освен кај вложувањата во инвестициски фондови, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови, и ги класификуваше во ниво 3. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на направената анализа, не се идентификувани значајни отстапувања на објективната вредност од евидентираната вредност на финансиските средства и обврски.

Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата и обврските не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност. На датумот на билансот на состојба Друштвото ги класификува уделите во инвестициски фондови во во износ од 5.646.124 денари (2019: 4.564.258 денари) во ниво 2. Нивната објективна вредност се одредува според вредноста на нето имотот по удел на фондовите датумот на известување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е Uniqa Österreich Versicherungen AG.

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Побарувања		
Уника Австрија	213,776	26,099
Уника АД Скопје	1,213,155	1,000,000
	<u>1,426,931</u>	<u>1,026,099</u>
Обврски		
Уника Австрија	-	693,395
Сигал Уника Груп Тирана	115,994	26,092
Уника АД Скопје	-	-
	<u>115,994</u>	<u>719,487</u>
Приходи		
Уника Австрија	213,776	-
Уника АД Скопје	1,560,873	-
	<u>1,774,649</u>	<u>-</u>
Расходи		
Уника Австрија	438,239	1,036,313
Сигал Уника Груп Тирана	944,554	36,014
Уника АД Скопје	64,979	76,736
	<u>1,447,772</u>	<u>1,149,063</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	2020	Година што завршува на 31 Декември 2019
Краткорочни користи за вработените	<u>3,692,757</u>	<u>4,191,970</u>
	<u>3,692,757</u>	<u>4,191,970</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2020 година, не се покренати судски спорови против Друштвото. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови на Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2017 до 2020 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2020 година најдоцна до 30 септември 2021 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени во согласност со законската регулатива. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

29. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2020 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

Годишен коефициент на			
Годишен коефициент на штети		Коефициент на штети со ефект на реосигурување (%)	Коефициент на штети без ефект на реосигурување (%)
		100	101
01 незгода	1	27	27
02 здравствено	2	4.6	4.6

30. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2020 и 2019 година, се следните:

	31 декември 2020	31 декември 2019
ЕУР	61.6940	61.4856

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Компанијата располага со два главни интерни системи, Финансово работење и ОСИС. И двата система се изработени од програмерската куќа УЛТРА.

За подготовка и продажба на другите видови на полиси зработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцелари каде има потреба за пристап и до други податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцеларијите до локалната мрежа во главната канцеларија.

Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија верзија на податоците.

Се разбира системите се постојано во процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат дополнувања во однос на ново генерирани извештаи во електронска или печатена форма за различни потреби и институции.

Мрежната околина е заштитена со Firewall и рутер кои овозможуваат конекции кон интернет и кон внатре. Пристапот се верифицира преку доменски контролер и VPN сервер а истите овозможуваат и failover преку двата линка со кои UNIQA е поврзана со два различни интернет провајдери.

Со цел постигнување на оперативна стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на Уника а.д. Скопје ќе бидат:

1. Во хардверскиот дел :
 - Редовно сервисирање и понатамошна модернизација на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица.
 - Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни алатки односно апликација за лог менаџмент на системите во двете локации.
2. Во софтверскиот дел :
 - Изработка и воведување на главната апликација за работа (core business – desktop application) - ОСИС нов модул за пресметка на ризик при превземање во осигурување за доброволните осигурувања.
 - Изработка и воведување во помошната апликација за работа OSIS-web на нови осигурителни продукти но и услуги за електронско плаќање преку платежни карти или мобилна телефонија.
 - Изработка и воведување на ЦРМ апликација преку која од страната на вработените на Уника ќе се следи и управува работата со клиенти во повеќе нивоа.
 - Изработка и воведување на интерен портал за вработените и агентите на Уника со кој ќе подобри внатрешната комуникацијата и синхронизација во сите нивоа.
 - Изработка и воведување на портал кон клиентите на Уника преку кој тие ќе можат да ги следат, нарачуваат и наплатуваат услугите на Уника брзо и ефикасно.
 - Изработка и воведување на мобилна апликација (Android/iOS) преку која клиентите ќе бидат информирани за услугите на Уника но и за други помошни услуги .
 - Изработка на модул за УНИК Линк производите

Во аспект на безбедност при работа особено со web апликациите и порталите ќе се примени на воведување на сервески сертификати (SSL) сертификати но за одредени услуги и на кориснички сертификати

6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ


Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 3 годишен мандат со право на повторен избор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 4 члена со 3 годишен мандат.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своете работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвото е Г-дин Дејан Георгијев



* Седиштето на дирекцијата на Друштвото се наоѓа на следнава адреса:

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. - Скопје
Бул. Илинден бр.1, општина Центар,
1000 Скопје

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Членови на УО УНИКА ЛАЈФ:

1. Претседател: **Александра Шкемби Антовска**
2. Член: **Емил Кратовалиев**
3. Член: **Агрон Таири**

Членови на НО на УНИКА ЛАЈФ:

1. Претседател: **Авни Понари**
2. Член: **Елвис Понари**
3. Член/Независен: **Едвин Хоџај**
4. Член: **Гералд Мулер**

Во текот на 2020 година, Управниот Одбор на Друштвото има одржано 40 состаноци. Исто така, Надзорниот Одбор во 2020 година има одржано 9 состаноци на кои има одлучувано по однос на прашањата кои спаѓаат во негова надлежност согласно член 373 од Законот за трговски друштва, како и согласно член 29 и 30 од Законот за супервизија на осигурување .

Управниот Одбор на Друштвото во текот на 2020 година има свикано две Собранија на Акционери.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

Рб.	Членови на Управен Одбор	Бруто Плата за 2020 година
1	Александра Шкемби Антовска	1.721.655 МКД
2	Емил Кратовалиев	1.124.439 МКД
3	Агрон Таири	846.663 МКД

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на 31.12.2020.

- Дополнителни примања и надосместоци на трошоците од работен однос на членовите на Управниот Одбор

Рб.	Членови на Управен Одбор	Регрес за годишен одмор бруто износ
1	Александра Шкемби Антовска	13.333 МКД
2	Емил Кратовалиев	13.333 МКД
3	Агрон Таири	13.333 МКД

- Други приходи на членовите на Управниот Одбор од Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје се:

Рб.	Членови на Управен Одбор	Други примања бруто износ
1	Александра Шкемби Антовска	12.000 МКД
2	Емил Кратовалиев	32.333 МКД
3	Агрон Таири	32.847 МКД

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје немаат примања по основ на пашал или други основи од Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Овластен Ревизор

Согласно членовите 478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за осигурување УНИКА Лајф а.д. Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 29.06.2020 година, донесе одлука бр.2020-0201-07 од 29.06.2020 година, со која го именувахе Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје за овластен ревизор на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година.

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.18-2-846 од 06.07.2020 за добивање на согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година. Во прилог на барањето Друштвото ги достави сите потребни документи предвидени во член 6 став 3 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија во осигурување.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување и член 6 став 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука од 14.07.2020 година каде дава согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје за 2020 година.

Контакт:

Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје,

ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје

Ул. Св. Кирил и Методиј 526/1-20 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

ЕМБС: 5753368

ЕДБ: 4030003475973

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2020

Друштво за осигурување УНИКА А.Д Скопје брои 20 вработени лица, меѓу кои доминираат лицата со ВСС.

Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот)							Просечен број на вработени (на база на сатнина)	Број на вработени во:	
100	101	102	103	104	105	106		прием во осигурување	ликвидација и проценка на штети
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно			
0	1	16	0	3	0	20	20	1	1

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување, осигурителни брокерски друштва и друштва а застапување во осигурување.

Во прилог се прикажани регистри со подетални информации за секој продажен канал.

- Регистар на застапници во осигурување

РБ	Застапници во осигурување	Телефон	Број на решение	Класи на осигурување	РБС	Датум на престанок на вршење работи на застапување во осигурување
ТЕТОВО						
1	АГОН БАФТИЈАРИ	02/3288 820	19-3-1128 од 19.12.2019	19, 1, 2, 20, 21	/	
БИТОЛА						
2	НИКОЛИНА РА ЛЕВСКИ	02/3288 820	07-3-23 од 22.01.2013	19,1,2	30-0587	
3	ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА	02/3288 820	УП 19-3-90 од 28.03.2017	19, 20, 1, 2	30-0096	
4	ЈОВАН КИТАНОВСКИ	02/3288 820	_____ од 13.12.2013	19,1,2	30-0584	
5	БИЛЛАНА ЈАНКУЛОВСКА	02/3288 820	УП 19-3-31 од 22.04.2014	19, 20, 1, 2	30-0604	
6	БИЛЛАНА ТЕМЕЛКОВСКА	02/3288 820	УП 07-3-1179 од 09.10.2014	19,1,2	30-1017	
7	ИЛИЈА ПЕТКОВСКИ	02/3288 820	УП 19-3-10 од 26.03.2015	19,1,2	30-1109	
8	А ЛЕКСАНДРА МИЦЕВА	02/3288 820	УП -19-3-486 од 10.04.2019	19, 20, 21, 1, 2		
СКОПЈЕ						
9	БИДЕ АМБАРИ	02/3288 820	09-1779/1 од 01.10.2012	19,1,2	30-0581	
10	МИМОЗА БОЖИНОСКА	02/3288 820	УП 07-3-4 од 14.01.2014	19,1,2	30-0777	
11	А ЛЕКСАНДАР АНТОВСКИ	02/3288 820	УП 07-3-3 од 14.01.2014	19,1,2	30-0774	
12	ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ	02/3288 820	09-1491/2 од 20.07.2012	19,1,2	30-0592	
13	ИВАН ПЕТРОВ	02/3288 820	УП 19-3-75 од 29.03.2017	19,2,01,2	30-0626	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14	НА ДА КОСТОВСКА	02/3288 820	УП -07-3-1435 од 29.10.2014	19,1,2	30-1028	
15	АЛЕКСАНДАР ДАМЈАНОВСКИ	02/3288 820	УП-19-3-716 од 06.11.2015	19,1,2	30-1187	
16	КАТЕРИНА ПРЕНКОВА	02/3288 820	УП - 07-4-995 од 09.03.2015	19,1,2	30-1099	
17	ВАСКО КОКА ЛНОВ	02/3288 820	УП 19-3-19 од 16.02.2017	19,20,1, 2	30-0818	
18	ДЕЈАН АРСОВ	02/3288 820	УП 19-3-281 од 26.10.2017	19,20,21,1, 2	30-0765	
19	МАРТИН БОШКОСКИ	02/3288 820	УП 19-3-299 од 07.12.2017	19.202.112	/	
20	ЉУБИША СТОШИЌ	02/3288 820	УП 19-3-280 од 26.10.2017	19.202.112	/	
21	МАРТИН СПАСОВСКИ	02/3288 820		19, 1, 2	30-0560	
22	КРИСТИЈАН ВУРМО	02/3288 820	УП 18-3-70 од 11.02.2020	19.122.021	/	
ГОСТИВАР						
23	АРБЕН КА ДРИЈА	02/3288 820	09-982/4 од 28.05.2012	191	30-0646	
24	ФАТОН ИДРИЗИ	02/3288 820	07-3-109 од 05.02.2013	19,1,2	30-0633	
ДЕБАР						
25	АРБЕН ПИПЕРКУ	02/3288 820	УП 19-3-75 од 31.05.2012	192.012	30-0621	
КАВА ДАРЦИ						
26	МАРИЈА ЗАХАРИЕВА	02/3288 820	09-1345/2 од 26.06.2012	19,1,2	30-0629	
27	КОЦЕ КОСТА ДИНОВ	02/3288 820	УП 19-3-17 од 28.05.2012	192.012	30-0593	
28	ЌИРО ЈОВКОВ	02/3288 820	од 28.05.2015	19,1,2	30-1083	
КРИВА ПА ЛАНКА						
29	СТАНОЈКО ДОДЕВСКИ	02/3288 820	УП 19-3-22 од 13.12.2013	192.012	30-0600	
ПРИЛЕП						
30	ЕЛЕНА ТРАЈКОСКА	02/3288 820	09-2153/2 од 06.12.2012	19,1,2	30-0590	
НЕГОТИНО						
31	ВАСО ПЕТРОВ	02/3288 820	УП 19-3-75 од 29.03.2017	192.012	30-0626	
ОХРИД						
32	КЛИМЕ СТОЈАНОВСКИ	02/3288 820	09-1479/2 од 18.07.2012	19,1,2	30-0586	

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

33	ЕРДИН ДА ЛИП	02/3288 820	07-3-32 од 24.01.2013	19,1,2	30-0405	
34	БИЛЈАНА ИЛЧЕСКА ПАУНОВСКА	02/3288 820	УП 19-3-304 од 13.12.2017	19.122.021	30-0778	
ВЕЛЕС						
35	МЕНЧЕ КОЦЕВА	02/3288 820	УП 19-3-1013 од 07.11.2019	19.202.112	30-0776	
36	ИВАНА КОЦЕВА	02/3288 820	_____ од 22.01.2013	19,1,2	30-0615	
СТРУМИЦА						
37	БИЉАНА ПЕТРОВИЌ	02/3288 820	/	19,1,2	30-0778	
38	ВАНГЕЛИЦА ВЕСЕВА	02/3288 820	од 15.10.2015	19,1,2	30-1109	
39	СТЕФАНИЈА МАНАСИЕВСКИ	02/3288 820	од 22.10.2015	19,1,2	30-0903	
40	АНТОНИО ИВАНОВ	02/3288 820	УП-19-3-21 од 16.02.2017	19,1,20	30-1120	
СТРУГА						
41	УРИМ ДАНИ ул.Мислешевски П. 235, Струга	02/3288 820	07-3-62 од 30.01.2013	19,1,2	30-0698	
СВЕТИ НИКОЛЕ						
ПЕХЧЕВО						
42	ВЕСНА КАРАКАШОВСКА	02/3288 820	УП 19-3-16 од 22.07.2015	192.012	30-1184	
КУМАНОВО						
43	БАРИЈЕ МИСИНИ	02/3288 820	од 29.01.2015	19,1,2	30-10-72	
ГЕВГЕЛИЈА						
44	МИТКО ЃАВАТА ЛИЕВ	02/3288 820	/	192.012	30- 0628	
КИЧЕВО						
45	ИЛИР МЕХМЕТИ	02/3288 820	УП 19-3-568 од 23.08.2018 година	192.012	/	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Друштва за застапување во осигурување

Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште)	Овластено лице (негов рбс)	Лиценца за вршење работи на застапување во осигурување	РБС	Телефонски број/телефакс	Електронска адреса	Веб страна	Датум на престанок со вршење работи на застапување во
Друштво за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС АД Скопје бул. Авној бр. 20/2-23, Скопје	Игор Георгиевски	09-3873/4 од 28.12.2011 год	ДЗО05	02/2454 004 071/441 555	igor.georgievski@lionins.mk	www.lionins.mk	/
Друштво за застапување во осигурување ФОРТИС ПРО АД Скопје, ул. 11ти Октомври бр. 1А, Скопје	Стефан Каранфиловиќ	09-1256/7 од 08.08.2012 год	ДЗО07	02/6148 547	s.karanfilovic@fortisbroker.mk	www.fortispro.mk	/
Друштво за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје, ул. 50та Дивизија бр. 36, Скопје	Моника Наумовска 30-0846	07-1-858 од 12.06.2014 год	ДЗО11	02/3225 500	dime.sarov@lifevision.mk	www.lifevision.mk	/

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Осигурително Брокерски Друштва

Осигурително Брокерско Друштво (назив и седиште)	Овластено лице за вршење (негов рбс)	Лиценца за вршење осигурително брокерски работи	РБС	Службен телефонски број /Телефакс	Електронска адреса	Веб страна на друштвото	Датум на престанок со вршење осигурително брокерски работи
Осигурително брокерско друштво ВФП А Д Скопје ул. Загребска бр. 28Б локал 19, Скопје	Блаже Петрески со ОБ-0026	11-23524/2 од 19.09.2006	ОБ05	02/3298 356 3298 472/355	wvpkopje@wvp.mk	www.wvp.mk	/
Осигурително брокерско друштво Мобилити А Д Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3, Скопје	Димитар Миновски	12-6568/7 од 15.04.2008	ОБ06	02/3181 400 факс. 3181 409	contact@mobilitybroker.com.mk	www.mobilitybroker.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво АМ Брокер А Д Скопје, ул. 16та Македнска Бригада бр. 2, Скопје	Елена Тодорова со ОБ-0040	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ26	/	zv@automakedonija.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен брокер А Д Битола, ул. Д.Илиевски Мурато бр. 5, Битола	Христо Кондовски со ОБ-0349	УП 07-1-1011 од 26.12.2013	ОБ29	/	-	/	/
Осигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР А Д Скопје, ул. Никола Русински бр. 3А/1-13, Скопје	Горјан Трајковски Робертина Ивановска	УП 07-2-1438 од 28.11.2014	ОБ30	/	robertina.ivanovska@maktrendbroker.mk	www.maktrendbroker.mk	/
Осигурително брокерско друштво ЦЕРТУС А Д Скопје, ул. Васил Горгов бр.21/1, Скопје	Горан Стојковиќ Трајче Митровски	09-656/2 од 18.04.2012	ОБ19	02 3256-391, 3256-392	info@certus.mk	www.certus.mk	/
Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување А Д Кочани ул. Димитар Влахов бр.3, Кочани	Верница Ѓоргиевска со ОБ-0061	12-23704/2 од 27.07.2009	ОБ08	03/3270 221	info@naseosiguruvanje.com.mk	www.naseosiguruvanje.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво ЕОС Брокер А Д Скопје, ул. Перо Наков бр.25, Гази Баба, Скопје	Оливера Радическа	УП 19-1-37 од 01.04.2016	/	/	radiceska@elektroelement.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво Мега Брокер А Д Скопје, ул. Кеј 13ти Ноември зграда 3/18	Горан Василевски	/	/	02/3116 001	info@mbroker.com.mk	www.megabroker.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво Ризико Осигурување А Д Скопје	Борис Спасовски со ОБ-0476 и Петар Стојановски со ОБ-0477	УП 19-1-136 од 19.6.2017	ОБ36	/	office@riziko.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво ВИН БРОКЕР А Д Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр. 35, Скопје	Горан Дамчески со ОБ-0495 и Игор Дамчески со ОБ-0494	УП 19-1-258 од 10.10.2017	ОБ-0494	02/ 3099 999	/	www.winbroker.mk	/
Осигурително брокерско друштво Нов Осигурителен Брокер А Д Скопје Ул. Коле Неделковски бр. 12А-1, Скопје,	Велко Николовски со ОБ-0201 и Деница Мишевска со ОБ-0079	09-1073/5 од 06.07.2012	ОБ20	02/3299 929	nob@nob.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС А Д Скопје ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 31/1-5, Скопје	Лолита Младеновска со ОБ-0537	УП 19-1-904 од 27.12.2018	ОБ38	/	office@brolins.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво СМАРТ МАНИ СОЛУШНС А Д Скопје, ул. Благој Давков бр.16/1-1, Скопје	/	УП 19-1-536 од 07.06.2019	/	/	smartmoneymk@gmail.com	/	/
Осигурително брокерско друштво Еуромак Брокер А Д Скопје бул. Свети Климент Охридски бр. 52, Скопје	Драган Лазаревски со ОБ-0002	УП-12-50972/3-07 од 24.03.2008	ОБ02	02/3232-951 02/3231-252	euromak@euromak.com.mk	www.euromak.com.mk	/

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурително брокерско друштво ОМАДА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, ул. 852 бр. 62, Скопје	/	УП1 18-1-465 од 10.06.2020 година	/	/	/	/	/
---	---	---	---	---	---	---	---

- Регистар на банки

БАНКА (назив и седиште)	ЕМБ	Број на решение	Класи на осигурување	Телефонски број	Електронска адреса	Веб страна
Стопанска Банка АД скопје	4065549	УП1-19-2-352 од 18.05.2018	1,2,19,20,21	02 3295-295	kontaktcentar@stb.com.mk	stb.com.mk

- ПРОДАЖНА МРЕЖА

Деловната мрежа на Друштвото се состои од следниве деловни единици:

- 1) Генерална Дирекција , бул.Илинден бр.1, Скопје
- 2) Експозитура Струмица, ул.Климент Охридски бр.124

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

8. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ

Опис на позиција	Број на позиција	Износ		%
		Реализирано 2020	План 2020	
1	2	3	4	5
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200	203.739.348	192.529.679	5,82%
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	181.912.234	180.943.550	0,54%
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	182.688.961	181.860.000	0,46%
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203	0	0	0,00%
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204	0	0	0,00%
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	0	0	0,00%
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	157.854	26.450	496,80%
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	618.873	890.000	-30,46%
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208	0	0	0,00%
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	0	0	0,00%
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	16.930.283	10.173.839	66,41%
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211	0	0	0,00%
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	0	200.000	-100,00%
2.1 Приходи од наемнини	213	0	0	0,00%
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214	0	0	0,00%
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	0	200.000	-100,00%
3. Приходи од камати	216	8.867.742	9.073.839	-2,27%
4. Позитивни курсни разлики	217	1.131.360	900.000	25,71%
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	37.461	0	0,00%
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	839	0	0,00%
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220	0	0	0,00%
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	839	0	0,00%
6.3 Останати финансиски вложувања	222	0	0	0,00%
7. Останати приходи од вложувања	223	6.892.881	0	0,00%
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a	0	0	0,00%
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	0	0	0,00%
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	4.896.831	1.412.290	246,73%
B. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226	192.082.527	189.607.405	1,31%
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	21.647.052	14.682.751	47,43%
1. Бруто исплатени штети	228	21.686.800	13.293.751	63,14%
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	0	0	0,00%
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230	0	0	0,00%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	0	0	0,00%
5. Промени во бруто резервите за штети	232	-39.748	1.389.000	-102,86%
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233	0	0	0,00%
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	0	0	0,00%
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	65.106.631	84.858.000	-23,28%
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	65.106.631	84.858.000	-23,28%
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	65.106.631	84.858.000	-23,28%
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238	0	0	0,00%
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239	0	0	0,00%
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240	0	0	0,00%
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241	0	0	0,00%
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	0	0	0,00%
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243	0	0	0,00%
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244	0	0	0,00%
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	20.833.104	12.211.328	70,60%
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	20.833.104	12.211.328	70,60%
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247	0	0	0,00%
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	427.838	768.072	-44,30%
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249	0	0	0,00%
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	427.838	768.072	-44,30%
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	73.748.848	64.677.337	14,03%
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252	54.105.046	42.812.562	26,38%
1.1 Провизија	253	52.319.594	42.812.562	22,21%
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	1.785.452	0	0,00%
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	0	0	0,00%
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	0	0	0,00%
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	19.643.802	21.864.775	-10,16%
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	2.947.903	3.648.610	-19,20%
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	8.263.223	7.648.763	8,03%
2.2.1 Плати и надоместоци	258a	5.317.156	5.095.844	4,34%
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б	454.011	449.527	1,00%
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в	2.244.362	2.103.392	6,70%
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г	0	0	0,00%
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д	247.694	0	100,00%
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	795.596	1.466.452	-45,75%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	7.637.080	9.100.950	-16,08%
2.4.1 Трошоци за услуги	260а	5.024.076	6.059.832	-17,09%
2.4.2 Материјални трошоци	260б	1.382.685	982.789	40,69%
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в	1.230.319	2.058.329	-40,23%
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	6.556.635	1.739.398	276,95%
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	0	511.050	-100,00%
2. Трошоци за камати	263	0	10.000	-100,00%
3. Негативни курсни разлики	264	27.201	1.218.348	-97,77%
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265	8.310	0	100,00%
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266	0	0	0,00%
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267	0	0	0,00%
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268	0	0	0,00%
5.3 Останати финансиски вложувања	269	0	0	0,00%
6. Останати трошоци од вложувања	270	6.521.124	0	100,00%
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	1.333.990	8.921.108	-85,05%
1. Трошоци за превентива	272	0	0	0,00%
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	1.333.990	8.921.108	-85,05%
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	1.532.613	454.650	237,10%
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	895.816	1.294.761	-30,81%
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	11.656.821	2.922.274	298,90%
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	0	0	0,00%
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	1.460.268	792.227	84,32%
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279	0	0	0,00%
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	10.196.553	2.130.047	378,70%
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	0	0	0,00%

Биланс на состојба

Земјиште, градежни објекти и нематеријални средства – Вложување во Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста се зголемени е зголемено за 9% поради вложувања во новиот деловен објект купен во месец Октомври 2019 година

Финансиски вложувања – структурата на финансиски вложувања се состои од вложувања во депозити, обврзници од денационализација, записи и обврзници издадени на примарен пазар од министерството за финансии, акции и удели во инвестициски фондови.

Државните хартии од вредност во вкупното портфолио на финансиски вложувања партиципираат со 36.13%, акции и удели во инвестициски фондови 1.19% додека останатиот дел од 62.68 % се однесува на депозитите.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

УНИКА Лајф АД Скопје има усвоено конзервативна инвестициона стратегија согласно пазарните услови каде нивото на депозитите се држи на максимално законски дозволеното рамниште. Намалувањето на останатите финансиски вложувања е како резултат на тоа дека продажбата е фокусирана на продажба на УНИТ Линк продуктот.

Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување) - вложувањата од овој вид се зголмемни за 161%. Договорите за осигурување на живот кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик расте од година во година, односно во 2020 има пораст од 45.01% во однос на 2019 година и имајќи во предвид дека овој продукт е присутен повеќе години во портфолиото на Друштвото премијата за вложување расте споредбена со првата година на осигурување поради намалување на аквизационите трошоците.

Побарувања – вкупните побарувања на УНИКА Лајф АД Скопје се состојат од побарувања од осигуреници.

Зголемувањето на побарувањата од осигурениците од 23.8 %, во однос на 2019 година, се должи на зголемената продажба и фактот што над 20% од продажбата на друштвото е во месец декември и голем дел од премиите се уплаќаат во интервал од 3 месеци по датумот на доспевање.

Парични средства и останати еквиваленти – паричните средства се состојат во најголем дел од парични средства во денари на тековни сметки во комерцијалните банки во Република Северна Македонија и парични средства во благајна

Капитал и резерви – капиталот на друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје заклучно со 31 Декември 2020 година изнесува 196,688,710 денар и во целост ги задоволува барањата согласно законот за супервизија во осигурување и во однос на пресметаната маргина на солвентност и во однос на минималниот капитал пропишан согласно Законот за Супервизија во Осигурување кој изнесува 3 милиони евра во денарска против вредност.

Бруто технички резерви – Бруто техничките резерви на Друштвото со 31.12.2020 изнесуваат 406,365,743 денари и истите се зголемени за 19.28 % во однос на 2019 година.

Бруто резервите за преносни премии изнесуваат 3,397,758 денари и истите се зголемени за 22.27 % во однос на 2019 година и истата е резултат на зголемената продажба во 2020 година.

Бруто математичка резерва изнесуваат 401,755,578 денари и истите се зголемени за 19.34 % во однос на 4 квартал 2019 година и истата е резултат на зголемување на изминатиот периодот на осигурување на договорите со штедна компонента.

Резервите за штети изнесуваат 1,212,407 денари и се намалени за 3.12% во однос на 2019 година пред се поради исплата на голем на бројот на доживевани полиси кои претходната година стоеле во резерва бидејќи не беа пријавени од страна на корисниците на осигурување.

Останати обврски од непосредни работи на осигурување - зголемувањето на останати обврски од непосредни работи на осигурување 31.87 % се однесува пред се на авансно уплатена премија за осигурување и се должи на зголемениот контакт со клиенти (освен пошта и преку електронска пошта и телефонски јавувања) каде ги информираме и потсетуваме за доспевање на премија. Исто така сите месечни премии за полиси склучени преку банка се плаќаат со траен налог еден месец пред датум на

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

доспевање на ратата и тие се евидентираат како аванс (останати обврски од непосредни работи на осигурување) се до моментот на доспевање на премијата.

Биланс на успех

Бруто полисирана премија за осигурување - Друштвото за животно осигурување УНИКА Лајф АД Скопје во текот на 2020 година бележи раст во бруто полисирана премија во споредба со претходната година за 23.57 %, со што е постигнат и остварен планот за 2020 година. Фактори кои влијаеја во оставување на планот е продажбата преку нов канал на продажба, банка, како и зголемена продажба од страна на брокерските Друштва и ексклузивната мрежа на Друштвото.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија – Друштвото за осигурување прв пат бележи премија предадена во реосигурување. Реосигурувањето се однесува на договорите за осигурување на живот во случај на смрт, продукт Ризико Кредит кој се продава преку продажен канал банка, и е директно поврзан со кредити.

Бруто исплатени штети – Износот на бруто исплатени штети е зголемен за 59.79 % во однос на 2019 година. Зголемувањето на износот на бруто исплатени штети е како последица на поголем број на смртни штети, откуп на договори за осигурување но и сплата на штети кои претходна година стоеле во резерва од причина што не беа пријавени од страна на осигурениците (доживевани полиси) . Од направената анализа причина за откуп на договорите за осигурување не е незадоволството од услугата и довербата кон Друштвото. Најчеста наведена причина е немање доволно финансии поради настаната ситуација со Пандемија/епидемија Ковид 19.

Промена во бруто Математичката резерва – Промените во бруто математичката резерва изнесува 65,106,631 денари и истите се зголемени за 12.05 % во однос на 4 квартал 2019 година и истата е резултат на зголемување на изминатиот периодот на осигурување на договорите со штедна компонента. Исто така техничката каматна стапка за пресметка на математичка резерва се намалува поради намалување на каматните стапки на депозити и други видови на вложување. Со намалување на техничката каматна стапка се зголемува математичката резерва.

Промена во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - Промените во бруто математичка резерва изнесува 20,833,104 денари и истите се зголемени за 93.53 % во однос на 4 квартал 2019 година и истата е резултат на фокусирање на продажбата на продуктот Унит Линк поврзан со инвестициски фондови со што Промената во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот е зголемена повеќе од планираното.

Трошоци за спроведување на осигурувањето - Износот на провизија изнесува 52,319,594 денари кој е зголемен за 24.81 % во однос на 4 квартал 2019 год. Зголемената продажба влијае директно и во зголемување на трошоците за провизија имајќи во предвид дека кај сите продукти со штедна компонента првата година се исплаќа повисок процент на провизија, и исто така за полисите со едноктана уплата на премија, како што беше поголемиот број на договори продадено преку канал на продажба банка, се плаќа еднократно

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштвото за животно осигурување УНИКА Лајф АД Скопје во текот на 2020 година бележи раст во бруто полисирана премија во споредба со претходната година за 23.6%, со што е постигнат и остварен планот за 2020 година. Фактори кои влијаеја во оставрување на планот е продажбата преку нов канал на продажба, банка, како и зголемена продажба од страна на брокерските Друштва и ексклузивната мрежа на Друштвото.

Зголемената продажба влијае директно и во зголемување на трошоците за провизија имајќи во предвид дека кај сите продукти со штедна компонента првата година се исплаќа повисок процент на провизија, и исто така за полисите со едноктана уплата на премија, како што беше поголемиот број на договори продадено преку канал на продажба банка, се плаќа еднократно.

Зголемената Математичка резерва е како последица на зголемената продажба. Фокусот во продажбата е ставен на продуктот Унит Линк поврзан со инвестициски фондови и затоа Промената во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот е зголемена повеќе од планираното.

Исто така техничката каматна стапка за пресметка на математичка резерва се намалува поради намалување на каматните стапки на депозити и други видови на вложување. Со намалување на техничката каматна стапка се зголемува математичката резерва.

Зголемувањето на износот на бруто исплатени штети е како последица на поголем број на смртни штети, но и на откуп на договори за осигурување. Од направената анализа причина за откуп на договорите за осигурување не е незадоволството од услугата и довербата код Друштвото. Најчеста наведена причина е заминување од земјата и немање доволно финансии.

Нето добивка - Намалувањето на административните трошоци, зголемувањето на приходите од вложувањата заедно со помалиот износ на промена на математичката резерва придонесе за остварување на поголема добивка одколку планираната. Математичката резерва е помала одколку планираната пред се поради фактот дека зголемувањето на продажбата во однос на 2019 година се должи на продажбата на кредит лајф производите преку банко каналот за продажба и унит линк производите.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на животно осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 15 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

3. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

4. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со проодуктот се осигурани и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
- ✓ Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот со опаќачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Прмијата за осигурување е различна согласно пристаната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаќачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

9. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покритие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хирушки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)


10. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
- ✓ Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Годишниот извештај за работењето на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година е одобрен од Управен Одбор на 22 февруари 2021 година.

Александра Шкемби Антоvски



Претседател на УО




Емил Кратовалиев



Член на УО

Агрон Таири



Член на УО